



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметна кај Службата на општествено издаваштво 66102-661125

Петок, 1 август 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1975 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристички бр 1. Пошта-фах 228 — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

567.

Врз основа на член 1а став 4 и член 37 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА**

1. Во Одлуката за дополнително на Одлуката за обврска за прибавување дозволи за увоз на определени производи за храна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/75) во точка 2 на крајот се додаваат запирака и зборовите: „како и на работите што се склучени и пријавени на банката до тој ден, а по кои не е извршен увоз“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 548  
24 јули 1975 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

568.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ОСНОВАЊЕ ПОДРАЧНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ВО СОСТАВ НА СОЈУЗНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. За вршење контрола на квалитетот на земјоделски и прехранбени производи од страна на Сојузниот пазарен инспекторат, во смисла на Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет, во состав на Сојузниот пазарен инспекторат се основаат подрачни организациони единици во следните места:

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. Бар,       | 6. Сежана,   |
| 2. Дубровник, | 7. Јесенице, |
| 3. Сплит,     | 8. Марибор,  |
| 4. Риека,     | 9. Суботица, |
| 5. Копер,     | 10. Вршац,   |

11. Димитровград,
12. Гевгелија,
13. Белград,
14. Загреб,
15. Љубљана,

16. Нови Сад,
17. Скопје,
18. Сараево,
19. Приштина,
20. Титоград.

2. Оваа одлука ќе се применува од 7 септември 1975 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 549  
24 јули 1975 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

569.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ**

1. Во Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75 и 33/75) во точка 2 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, сојузниот секретар за пазар и цени може да донесе пропис со кој за поодделни производи и услуги се определуваат пократки рокови по чиј истек може да се врши продажба по цените од ценовниците.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3 зборовите: „Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува“ се заменуваат со зборовите: „Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка се однесуваат“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 550  
25 јули 1975 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

570.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1975 ГОДИНА

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пченица од родот на 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/74) во точка 5 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Дирекцијата, по исклучок, во 1975 година ќе откупува пченица што има хектолитарска тежина и помала од 74 kg во не пониска од 65 kg, со тоа што таа пченица ќе ја плаќа како да има хектолитарска тежина од 74 kg.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 551  
25 јули 1975 годие  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Бисидиќ, с. р.

571.

Врз основа на член 2 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. На контрола на квалитетот, во смисла на член 2 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет, подлежат следните земјоделски и прехранбени производи и нивните преработки (во натамошниот текст: производи):

а) производи наменети за извоз:

- 1) живи говеда, вклучувајќи и телиња, јуниња и други говеда;
- 2) месо говедско, вклучувајќи и телешко и јунешко месо; ладено и смрзнато;
- 3) конзерви од месо, трајни и полутрајни;
- 4) вино.

Производите наведени во одредбата под 1 до 4 на став 1 од оваа точка подлежат на контрола на квалитетот само ако се извезуваат во земјите членки на Европскиот заеднички пазар.

Производите наведени во одредбата под 3 на став 1 од оваа точка подлежат на контрола на квалитетот и кога се продаваат од консигнационите складови во странство;

б) производи кои се увезуваат:

- 1) телешко месо, ладено и смрзнато;
- 2) јунешко месо, ладено и смрзнато;
- 3) говедско месо, ладено и смрзнато;
- 4) јагнешко месо, ладено и смрзнато;
- 5) овчо месо, ладено и смрзнато;
- 6) свинско месо, ладено и смрзнато;
- 7) живинско месо, ладено и смрзнато;
- 8) дробови и други јастиви делови од добиток за колење и живина, ладени и смрзнати;
- 9) производи од месо:
  - иситнето месо;
  - колбаси;
  - конзерви;
  - сувомесни производи;
  - сланина;
  - маст;
  - други производи од месо од добиток за колење, живина и дивеч;
- 10) морски риби, смрзнати;
- 11) производи од риби:
  - рибини конзерви;
  - други производи од риби;
- 12) производи од млеко:
  - млеко во прав, полномасно;
  - млеко во прав, полумасно;
  - млеко во прав, обрано;
  - путер свеж;
  - путер топен;
  - тврди сирења;
- 13) кокошкини јајца во лушпа;
- 14) производи од јајца:
  - јајца во прав (жолчка, белка и меланж);
  - смрзнати кршени јајца (жолчка, белка и меланж);

15) континентално овошје:

- јаболки;
- круши;
- дуњи
- праски;
- кајсии;
- сливи;
- цреши;
- вишни;
- марели;
- јаготки;
- малини;
- капинки;
- боровинки;
- орев во лушпа и јатка;
- лешник во лушпа и јатка;
- бадем во лушпа и јатка;

16) јужно овошје:

- лимон;
- портокал;
- мандарина;
- грејпфрут;
- банани;
- ананас;
- урми;
- кокосов орев;

17) грозје:

- трпезно грозје;
- винско грозје;
- суво грозје;

18) лубеници и дињи;

19) производи од овошје:

- смрзнато овошје;
- овошје конзервирано со топлота во херметички затворена амбалажа;
- слатко;
- џем;
- мармалад;

- компот;
- овошни сокови;
- концентрирани овошни сокови;
- концентрат на овоштен сок во прав;
- сушено овошје;
- сушено овошје во прав;
- овошни салати;
- 20) овошни пулпи;
- 21) зеленчук:
  - домати;
  - пиперки;
  - краставици;
  - тиквички;
  - компир;
  - морков;
  - ротквица;
  - салати;
  - кромид;
  - лук;
  - боранија;
  - грашок;
  - лека;
  - грав;
- 22) печурки и производи од печурки;
- 23) производи од зеленчук:
  - зеленчук смрзнат;
  - зеленчук конзервиран со топлота во херметички затворена амбалажа;
  - зеленчук биолошки конзервиран (киселен);
  - зеленчук мариниран (зеленчук во оцет);
  - сок од зеленчук;
  - концентриран сок од зеленчук;
  - концентрат од домати;
  - зеленчук сушен;
  - мелен зачински пипер;
  - екстракт од пипер;
- 24) кикиритки свежи и пржени;
- 25) кафе:
  - кафе сурово;
  - кафе преработено (пржено, мелено, екстракт и сл.);
  - сурогати кафе;
- 26) чај;
- 27) мирудии;
- 28) синап (сенф);
- 29) концентрат за супа;
- 30) пекарски квасец;
- 31) морска сол и сол за јадење, за готвење и за саламурење;
- 32) адитиви и други додатни состојки за прехранбена индустрија;
- 33) жита:
  - пченица;
  - рж;
  - јачмен;
  - пченка;
  - ориз;
- 34) мелнички производи;
- 35) тестенини;
- 36) кекс и сродни производи;
- 37) масти и масла од растително потекло;
- 38) сировини од растително потекло за производство на маст и масло;
- 39) шеќер и суров шеќер;
- 40) мед;
- 41) какаоец и какао-производи;
- 42) производи слични на чоколада;
- 43) вино;
- 44) преработки од грозје и вино:
  - клук;
  - шира;
  - вински дестилат;

- 45) енолошки средства;
  - 46) јаки алкохолни пијачки;
  - 47) други алкохолни пијачки;
  - 48) безалкохолни пијачки;
  - 49) сировини и полупроизводи за производство на алкохолни и безалкохолни пијачки;
  - 50) пиво и сировини и полупроизводи за производство на пиво;
  - 51) шпиритус и сировини за производство на шпиритус;
  - 52) добиточна храна и сировини и компоненти за производство на добиточна храна.
2. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престануваат да важат:
- 1) Правилникот за квалитетот и за начинот на пакување и означување на кокошките јајца наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/57, 25/57 и 15/58);
  - 2) Правилникот за начинот на вршење контрола на квалитетот на кокошките јајца наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/57);
  - 3) Правилникот за квалитетот и за начинот на пакување и означување на далматинската жалфија наменета за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57);
  - 4) Правилникот за начинот на вршење контрола на квалитетот на далматинската жалфија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57);
  - 5) Правилникот за квалитетот и за начинот на пакувањето и означувањето на гравот во зрно наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/56 и 45/57);
  - 6) Правилникот за начинот на вршење контрола на квалитетот на гравот во зрно наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56);
  - 7) Правилникот за квалитетот и за начинот на пакување и означување на сувите слизи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57);
  - 8) Правилникот за начинот на вршење контрола на квалитетот на свежото овошје и свежиот зеленчук наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/56);
  - 9) Правилникот за посебните услови за транспортирањето на овошје, зеленчук и печурки наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/65);
  - 10) Правилникот за посебните услови за пакувањето и означувањето на преработките од риби, ракови, школки, морски ежови, жаби, желки и полжави наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/65);
  - 11) Правилникот за начинот на вршење контрола на квалитетот на преработки од риби, ракови, школки, морски ежови, жаби, желки и полжави наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/72);
  - 12) Наредбата за определување на земјоделските производи наменети за извоз за кои ќе се врши посебна контрола на квалитетот и на граница („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/70).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 7 септември 1975 година.

Е. п. бр. 552

25 јули 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

572.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИТИЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ**

1. За покривањето на трошоците за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи (во натамошниот текст: производи), во смисла на Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет, извозникот, односно увозникот плаќа надомест предвиден со оваа одлука.

2. За преглед на производите наменети за извоз се плаќа надомест во износ од 150 динари за еден вагон, камион и авион.

За камион со приколка надоместот од став 1 на оваа точка се зголемува за 50%.

Ако во превозното средство од став 1 на оваа точка е натоварено повеќе од 20 тони производи, надоместот од став 1 на оваа точка се зголемува за 50% за секои 10 тони производи над 20 тони.

3. За производите наменети за извоз натоварени во бродови се плаќа надомест од 150 динари за секои 40 глави јуниња, за секои 60 глави телиња или за 30 тони други производи.

4. За преглед на денковни пратки, се плаќа надомест од 15 динари за еден денк.

5. За земање мостри од производи за кои со посебни прописи е определено дека подлежат на претходна анализа, се плаќа надомест во износ од 30 динари за една мостра.

6. Ако извозникот на време не ги подготви стоките за преглед, должен е да плати на име денгуба износ од 40 динари за еден час.

Износот од 40 динари извозникот е должен да го плати на име денгуба и ако натоварот и прегледот на една пратка траат подолго од 2 часа.

Организацијата на здружениот труд овластена за вршење контрола чиј работник, по уредно поднесена пријава од извозникот, не излезе на време на местото определено за вршење контрола, му ја плаќа на извозникот штетата што ќе ја претрпи извозникот поради тоа.

7. Ако прегледот на производите се врши ноќе надоместите од точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука, се зголемуваат за 20%.

Како нокна работа, во смисла на одредбата од став 1 на оваа точка се подразбира работата од 20 до 5 часот — во периодот од 1 април до 31 октомври, односно од 18 до 6 часот — во периодот од 1 ноември до 31 март.

8. Сметката за износот на трошоците за извршената контрола на квалитетот му се враќава на извозникот истовремено кога ќе му се врати сертификатот односно решението со кое се одбива издавањето на сертификатот.

9. За контрола на квалитетот на производите што се увезуваат се плаќа надомест во износ од 80 динари за еден камион, вагон или авион.

За камион со приколка надоместот од став 1 на оваа точка се зголемува за 50%.

Ако во превозното средство од став 1 на оваа точка е натоварено повеќе од 20 тони производи, надоместот од став 1 на оваа точка се зголемува за 50% за секои 10 тони производи над 20 тони.

10. За производите што се увезуваат со бродови, се плаќа надомест од 80 динари за секои 30 тони производи.

11. За преглед на денковни пратки од увозот се плаќа надомест од 15 динари за еден денк.

12. За земање мостри на производи од увозот за кои со посебен пропис е определено дека подлежат на претходна анализа се плаќа надомест во износ од 20 динари за една мостра.

13. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Наредбата за височината и за начинот на плаќање на надоместот за преглед на земјоделски производи наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/60, 30/61 и 35/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/66, 15/69, 25/71 и 65/74).

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 7 септември 1975 година.

Е. п. бр. 553

25 јули 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Немал Биедиќ, с. р.

573.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ ЗА КОИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ МОЖАТ ДА ВРШАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**

1. Контрола на квалитетот во надворешнотрговскиот промет, во смисла на Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет, можат да вршат овластените организации на здружениот труд за следните земјоделски и прехранбени производи и нивни преработки наменети за извоз:

1) живи говеда, вклучувајќи ги и телињата, јунињата и другите говеда;

2) месо говедско, вклучувајќи го и телешкото и јунешкото месо, ладено и смрзнато;

3) конзерви од месо, трајни и полутрајни;

4) вино.

Производите наведени во одредбите под 1 до 4 став 1 од оваа точка подлежат на контрола на квалитетот само ако се извезуваат во земјите членки на Европскиот заеднички пазар.

Производите наведени во одредбата под 3 став 1 на оваа точка подлежат на контрола на квалитетот и кога се продаваат од консигнационите складови во странство.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 7 септември 1975 година.

Е. п. бр. 554

25 јули 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Немал Биедиќ, с. р.

574.

Врз основа на член 63 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), во врска со одредбите на глава II оддел 5 од Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74) и точ. 2, 5 и 6 од Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/75, 25/75 и 35/75), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СЕЗОНСКИТЕ ЗАЛИХИ ДОМАШНА ПЧЕНИЦА

1. Народната банка на Југославија ќе им дава на деловните банки, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, кредити за кредитирање на сезонските залихи домашна пченица до височина од 55% од состојбата на кредитот што деловната банка го дала за тие намени.

2. Во поглед на роковите за користење и враќање на кредитите и другите услови за давање на кредитите од точка 1 на оваа одлука, се применуваат одредбите на Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/75, 28/75 и 30/75).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 553

25 јули 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биједиќ, с. р.

575.

Врз основа на член 22 од Законот за употреба и заштита на знакот и називот црвен крст („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72) и член 68 став 4 од Законот за службата во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

## ПРАВИЛНИК

### ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОТ НА ЦРВЕН КРСТ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОСЕБНАТА ЛИЧНА КАРТА НА САНИТЕТСКИОТ ПЕРСОНАЛ

#### I. Општа одредба

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на означување со знакот на црвен крст, во мир и војна или во некој друг вооружен судир, на санитетски единици и установи, згради, санитетски материјали, уреди и транспортни средства што се во состав на санитетската служба на вооружените сили на Југославија, како и посебната лична карта на санитетскиот персонал на вооружените сили на Југославија и се определуваат органите за спроведување на одредбите од овој правилник.

## II. Начин на означување со знакот на црвен крст

### Член 2

Згради, бараки, шатори и други објекти, во кои се сместени санитетски единици и установи или одделни нивни делови, се означуваат во војна или во некој друг вооружен судир, со знакот на црвен крст на бело поле, што е јасно видлив од далечина што ја дозволуваат воените причини.

Знакот на црвен крст се става на бочните страни на објектите од став 1 на овој член, а на поголеми објекти (воени болници) се става и на покрив за да биде видлив и од воздух, ако тоа го дозволуваат воените причини.

Санитетските единици и установи можат, со согласност од надлежната команда, да го истакнуваат и знамето на црвен крст.

Места на кои ранети и болни чекаат укажување медицинска помош, односно евакуација, можат со согласност од надлежната команда, да се обележуваат со знамето на црвен крст и кога тие места се надвор од санитетските единици и установи.

### Член 3

Санитетскиот персонал во состав на вооружените сили што има за должност исклучиво да пронаоѓа, собира, пренесува, лекува и негува ранети и болни или да спречува појава на болести, како и персоналот чија должност е исклучиво да управува со санитетските единици и установи, околу левата рака носи лента со знакот на црвен крст. Тој персонал има посебна лична карта.

### Член 4

Лента околу левата рака со знакот на црвен крст што е во големина помала од знакот на црвен крст на лентата што ја носат лицата од член 3 на овој правилник, носат и воените лица посебно обучени, по потреба, да вршат должност на помошни болничари или носители на ранети при пронаоѓање, собирање, пренесување или негување на ранети и болни и тоа само додека ја вршат таа должност.

Воените лица од став 1 на овој член немаат посебна лична карта туку во нивните воени книшки се внесува податок за завршената санитетска обука за соодветната должност и за правото да носат лентата со знакот на црвен крст кога таа должност ја вршат привремено.

### Член 5

Припадниците на Црвениот крст на Југославија и припадниците на други признаени доброволни друштва за укажување помош, што во војна или во некој друг вооружен судир ќе ја вршат должноста од член 3 на овој правилник, под услов да подлежат на прописите што важат за припадниците на вооружените сили на Југославија, околу левата рака носат лента со поголем знак на црвен крст.

### Член 6

Лентите што ги носи персоналот од чл. 3, 4 и 5 на овој правилник треба да се во бела боја, да се отпорни спрема влага, на надворешната страна да имаат знак на црвен крст од соодветна големина и врз нив да има отпечаток на жигот на надлежната команда. Старешините на санитетските единици и установи водат список на лицата што добиле лентата на употреба.

Обрасците на лентите од став 1 на овој член се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

### Член 7

Со знакот на црвен крст се означуваат, во мир и војна или во некој друг вооружен судир, следниве санитетски материјали и опрема:

1) торба на болничар, медицински техничар и лекар, како и други санитарски воени комплекти;

2) сандаци и кутии со санитарски материјали за прва помош, што се наоѓаат во стражарници, ка-раули, воени работилници и во транспортни возила;

3) сандаци, вреќи и друга амбалажа што служи за пакување, заштити и транспорт на санитарски материјали и опрема.

Со знакот на црвен крст може, во мир и во војна или во некој друг вооружен судир, да се означува и друга опрема и уреди на санитарските единици и установи, како и други материјали што се користат во санитарската служба.

Знакот на црвен крст е во соодветна големина и се става на надворешната страна на предметите од ст. 1 и 2 на овој член.

#### Член 8

Санитарските моторни возила што се изработени или уредени исклучиво за укажување помош на ранети и болни и за нивно транспортирање, се означуваат со знакот на црвен крст на бело поле, што се става на покривот, на бочните страни и на задната страна на возило, а е во сразмера со големината на возилото. На предната и задната страна на покривот на тоа возило може да се стави светлечки знак на црвен крст, со тоа што кракот на крстот не може да биде пократок од 30 милиметри.

Санитарска количка со моторна или со запрежна влеча за транспортирање на ранети и болни се означуваат со знакот на црвен крст на горната страна и на бочните страни на облогата.

#### Член 9

Вагони со состав на постојани санитарски возови, што се изработени или уредени исклучиво за укажување помош на ранети и болни и за нивно транспортирање се означуваат од секоја бочна страна и на покривот со знакот на црвен крст во соодветна големина на бело поле. На тој начин се означуваат и вагони во состав на привремен санитарски воз.

Локомотива што влече санитарски воз не се означува со знакот на црвен крст.

#### Член 10

Санитарските воздухоплови (воздухоплови што се употребуваат исклучиво за евакуација на ранети, болни и бродоломници и за пренесување на санитарски персонал и санитарски материјали) се означуваат со боите на државното знаме и со знакот на црвен крст на бело поле, и тоа: авиони — на горните и долните површини на полуразмавот на крилата и на бочните страни, а хеликоптери — на горните, долните и бочните страни на трупот.

Големината на знакот на црвен крст ѝ одговара на тетивата на кривата на полуразмавот и на широчината и височината на трупот на воздухопловот.

#### Член 11

Санитарските бродови (бродови што се изработени или уредени исклучиво за укажување помош на ранети, болни и бродоломници, за нивно лекување и транспортирање и за пренесување на санитарски персонал и санитарски материјали) мораат да имаат надворешни површини бели, а на секоја страна на бродскиот труп и на хоризонталните површини се означуваат со еден знак или со повеќе знаци на црвен крст во затвореноцрвена боја, за да бидат од воздух, од море и од копно лесно видливи. Санитарските бродови, покрај државното знаме, го истакнуваат и знамето на црвен крст, кое мора да се вее на големата катарка.

Чамците за спасување на санитарските бродови мораат да бидат бојосани со бела боја на која е јасно уочлив знакот на црвен крст.

#### Член 12

На почетокот и на крајот на колона во која ранети и болни се превезуваат со запрежни возила или се пренесуваат (со луѓе, со товарни грла и др.), се носи знамето на црвен крст.

#### Член 13

Знамето на црвен крст од чл. 2, 11 и 12 од овој правилник е бело платно, по правило, во квадратна површина, на кое во средината се наоѓа црвен крст во големина сразмерна на големината на платното.

Големината на знамето на црвен крст мора да биде во согласност со големината на објектот на кој се истакнува.

### III. Посебната лична карта на санитарскиот персонал

#### Член 14

Посебната лична карта на санитарскиот персонал на вооружените сили на Југославија (во натамошниот текст: посебната лична карта) им се издава на лицата што се посебно заштитени со Женевската конвенција за подобрување на судбината на ранетите и болните во вооружените сили во војна и со Женевската конвенција за подобрување на судбината на ранетите, болните и бродоломниците на вооружените поморски сили, од 12 август 1949 година.

#### Член 15

Посебната лична карта им се издава на:

1) санитарскиот персонал чија исклучива должност е да пронаоѓа, собира, пренесува и негува ранети и болни, односно да спречува појава на болести;

2) санитарскиот персонал чија исклучива должност е да управува со санитарски единици и установи;

3) персоналот на Црвен крст на Југославија и на други доброволни друштва за укажување помош, под услов Сојузниот извршен совет да им ја одобрил работата, да извршуваат исти задачи како и санитарскиот персонал од точ. 1 и 2 на овој член и да ѝ се потчинети на командата на единицата, односно управата на воената установа;

4) лицата што му припаѓаат на друштво за помош од некоја неутрална земја, под услов тоа друштво да добило согласност од својата држава за укажување помош и Сојузниот извршен совет да му ја одобрил работата, како и тие лица да извршуваат исти задачи како и санитарскиот персонал од точ. 1 и 2 на овој член и да се под надзор на воената единица, односно воената установа;

5) санитарскиот персонал и на членовите на екипаж на санитарски бродови и на санитарскиот персонал и на членовите на екипаж на санитарски воздухоплови.

#### Член 16

Посебната лична карта служи само како доказ за припадноста на персоналот што е посебно заштитен со женевските конвенции од член 14 на овој правилник и како доказ за својството на лицето на кое му е издадена посебната лична карта.

#### Член 17

Посебната лична карта ја издаваат:

1) воена единица, односно воена установа во ранг на команда на полк (бригада, самостоен баталјон — дивизион) — за војници што се наоѓаат на служење на воениот рок;

2) управа на воена школа — за питомци на воена школа;

3) команда на дивизија, на неа рамна или повисока команда, односно управа на воената установа — за активни помлади офицери, офицери и воени службеници;

4) Персоналната управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана — за активни и резервни генерали и адмирални;

5) општински орган на управата за народна одбрана — за војници-обврзници, резервни помлади офицери, офицери и воени службеници што ги води во својата евиденција;

6) органите од точ. 1 до 4 од овој член — за лицата од член 15 точка 5 од овој правилник, што му припаѓаат на постојаниот состав на Југословенската народна армија;

7) органот од точка 5 на овој член — за лицата од член 15 точка 5 од овој правилник, што му припаѓаат на резервниот состав на Југословенската народна армија;

8) команда на армија, воено воздухопловство и противвоздушна одбрана, военпоморска област и воено подрачје — за лицата од член 15 точ. 3 и 4 од овој правилник.

#### Член 18

Образецот на посебната лична карта се печати на две страни и содржи:

1) на предната страна, во двата горни агола — знакот на црвен крст, а помеѓу див натписот: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија — Вооружени сили“; под тој натпис: „Посебна лична карта на санитетскиот персонал на вооружените сили на Југославија“ рубрики во кои се внесуваат следните податоци: презиме и име, датум на раѓањето, чин и број на матрикулата, како и текст: „Носителот на оваа лична карта го штитат Женевската конференција за подобрување на судбината на ранетите и болните во вооружените сили во војна и Женевската конвенција за подобрување на судбината на ранетите, болните и бродоломниците на вооружените поморски сили, од 12 август 1949 година, во својство на...“, датум на издавањето на личната карта и број на личната карта;

2) на грбот во горниот лев агол — место за фотографија на носителот на посебната лична карта, а во горниот десен агол — место за потпис или отпечатоци на прстите на носителот на посебната лична карта, или за едното и другото; под тоа рубрики во кои се внесуваат знаци на личниот опис (става, очи, коса) и други евентуални особени знаци.

При издавањето на посебната лична карта, преку фотографијата на имателот на картата се става сув жиг.

Образецот на посебната лична карта е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

#### Член 19

За издадените посебни лични карти се води евиденција според посебен пропис.

#### Член 20

Лицето што ќе ја загуби посебната лична карта или на друг начин ќе остане без посебната лична карта, должно е во рок од 15 дена од денот на исчезнувањето на посебната лична карта тоа да го пријави и тоа:

1) војник, пигомец на воена школа, активен помлад офицер, офицер и воен службеник — на воената единица, односно воената установа на која ѝ припаѓаат;

2) војник-обврзник, резервен помлад офицер, резервен офицер и резервен воен службеник — на општинскиот орган на управата за народна одбрана, а ако се наоѓаат на воена служба — на воената единица, односно воената установа на која ѝ припаѓаат;

3) лицето од член 15 точ. 3 и 4 од овој правилник — на надлежната команда од член 17 точка 8 од овој правилник.

На лицата од став 1 на овој член им се издава нова посебна лична карта.

#### Член 21

Издадената посебна лична карта се заменува во следните случаи:

1) ако во неа не можат да се внесат нови податоци поради тоа што се рубриките пополнети;

2) ако дотрае и стане неупотреблива поради оштетување;

3) ако имателот на посебната лична карта го промени личното име;

4) ако имателот на посебната лична карта битно ги измени знаците на личниот опис.

Сите издадени посебни лични карти се заменуваат кога тоа ќе го нареди сојузниот секретар за народна одбрана.

#### Член 22

Лицата на кои им се издадени посебни лични карти се должни тие карти да ѝ ги вратат на воената единица, односно на воената установа во која се наоѓаат, ако престанат причините поради кои им се издадени тие. Воената единица, односно воената установа вратените посебни лични карти ќе ги уништи и за тоа ќе го извести органот што ги издал.

#### Член 23

Посебните лични карти се печатат и издаваат по одобрение од сојузниот секретар за народна одбрана, на предлог од началникот на Санитетската управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

### IV. Органи надлежни за спроведување на овој правилник

#### Член 24

Командите на полкови и на нив рамни или повисоки единици и установи се грижат и се одговорни во нивните единици и установи, во смисла на одредбите од женевските конвенции од член 14 на овој правилник, од Законот за употреба и заштитата на знакот и називот црвен крст, од овој правилник и од други соодветни меѓународни конвенции правилно да се употребува знакот на црвен крст, а старешините на санитетските единици и установи и санитетските органи на командите се должни за таа цел да ги спроведуваат одредбите од овој правилник.

### V. Завршни одредби

#### Член 25

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на означување со знакот на црвен крст на санитетски единици и установи, згради, санитетски материјали, уреди и транспортни средства што се во состав на санитетската служба на вооружените сили на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/67).

#### Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 27  
3 март 1975 година  
Белград

Сојузен секретар  
за народна одбрана  
генерал на армија,  
Никола Љубичиќ, с. р.

# ОБРАЗЕЦ НА ПОСЕБНАТА ЛИЧНА КАРТА НА САНИТЕТСКИОТ ПЕРСОНАЛ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ЈУГОСЛАВИЈА


**СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА**


— Вооружени сили —

**ПОСЕБНА ЛИЧНА КАРТА НА САНИТЕТСКИОТ ПЕРСОНАЛ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Презиме .....

Име .....

Датум на раѓањето .....

Чин .....


Број на матрикулата .....

Носителот на оваа лична карта го штитат Женевската конвенција за подобрување на судбината на ранетите и болните во вооружените сили во војна и Женевската конвенција за подобрување на судбината на ранетите, болните и бродоломниците на вооружените поморски сили, од 12 август 1949 во својство на .....

Датум на издавањето на личната карта .....


Број на личната карта .....

## ОБРАЗЕЦ НА ЛЕНТАТА ЗА ПЕРСОНАЛОТ ОД ЧЛ. 3 И 5 НА ОВОЈ ПРАВИЛНИК



ДВОЈНО ПЛАТНО

## ОБРАЗЕЦ НА ЛЕНТАТА ЗА ПЕРСОНАЛОТ ОД ЧЛЕН 4 НА ОВОЈ ПРАВИЛНИК



ДВОЈНО ПЛАТНО



ФОТОГРАФИЈА  
НА НОСИТЕЛОТ

Потпис или отпечатоци  
на прстите или едното  
и другото

Сув жиг на органот што ја издава личната карта

| става | очи   | коса  |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |

Други евентуални особени знаци

.....

.....

576.

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 2 од Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75 и 37/75), сојузниот секретар за пазар и цени издава

## НАРЕДБА

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ОД ЦЕНОВНИЦИТЕ ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ НА ЕВИДЕНЦИЈА ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

1. Организациите на здружениот труд што врз основа на одредбата од точка 2 на Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот, ценовниците на производите, односно услугите ги доставуваат на евиденција до Сојузниот завод за цени, можат производите од гранка 127 — Прехранбена индустрија:

1) преработки од месо:

— солено и сушено месо (вклучувајќи ја и слагината);

— колбасарски производи (зимска салама, специјални колбаси, трајни, полутрајни и свежи колбаси);

— конзерви од месо;

— конзерви со повеќе од 50% месо, со зеленчук — по цените од тие ценовници да ги продаваат по

истекот на 15 дена од денот на доставувањето на ценовниците на евиденција.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5584

18 јули 1975 година

Белград

Сојузен секретар  
за пазар и цени,  
Имер Пуља, с. р.

577.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „OGGI“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Oggi“, број 25 од 16 јуни 1975 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/222

14 јули 1975 година

Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

578.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „NAŠA LUČ“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Naša Luč“, број 6 за месец јуни 1975 година, што излегува на словенечки јазик во Целовец, Австрија.

Бр. 650-2-5/48

14 јули 1975 година

Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

579.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA STAMPA“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „La Stampa“, број 142 од 22 јуни 1975 година, што излегува на италијански јазик во Торино, Италија.

Бр. 650-1-12/223

15 јули 1975 година

Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

580.

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 4/73), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

## ПРАВИЛНИК

### ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА БЕСПЛАТНО И ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

#### Член 1

Во Правилникот за користење на бесплатно и повластено возење на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/73) во член 3 став 2, член 4, член 5 став 1 и член 7 став 1 зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди“.

#### Член 2

Во член 6 став 2 се менува и гласи:  
„Легитимацијата се издава во облик на книшка.“

#### Член 3

Во член 8 зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди“, а зборот: „Секретаријатот“ се заменува со зборот: „Комитетот“.

#### Член 4

Образецот на Легитимацијата за бесплатно и повластено возење на носителите на „Партизанска споменица 1941“, што е составен дел од Правилникот за користење на бесплатно и повластено возење на носителите на „Партизанска споменица 1941“ се менува и гласи:

„(Знак на „Партизанска споменица 1941“)

## ЛЕГИТИМАЦИЈА

за бесплатно и повластено возење на носителите на „Партизанска споменица 1941“

(Прва страна на кориците)

(Втора страна на кориците)

## ЛЕГИТИМАЦИЈА

за бесплатно и повластено возење на носителите на „Партизанска споменица 1941“

(Прва внатрешна страна)

(На ова место се запишуваат евентуалните забелешки и исправки)

(Втора внатрешна страна)

## Забелешки:

1. Според одредбите на член 20 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 40/73), на носителот на споменица му припаѓа, на средствата на јавниот сообраќај, право на:

1) едно бесплатно патување годишно со железница (I класа), со брод (I класа), со автобус или со авион (II класа);

2) четири патувања годишно со железница, брод или автобус, со повластица од 75% од редовната возна цена;

3) две патувања годишно со авион со повластица од 50% од редовната возна цена.

2. Како едно патување се подразбира одењето од појдовното до упатното место (возење во одење) и враќање од упатното во појдовното место или во некое друго место (возење во враќање), со употреба на едно или повеќе превозни средства.

3. Дупликат на загубената легитимација се издава ако претходно е огласена за неважечка во „Службен лист на СФРЈ“.

4. Повластицата може да се користи само во годината за која важи.

5. ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА СЕ КАЗНУВА.

(Трета внатрешна страна)

## СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ВОРЦИЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Број на списокот на корисници

Број \_\_\_\_\_

## ЛЕГИТИМАЦИЈА

за бесплатно и повластено возење на носителите на „Партизанска споменица 1941“

(презиме, татково име и име)

Место на живеењето \_\_\_\_\_

Важи кон личната карта

\_\_\_\_\_ 197— година  
во Белград

(М.П.)

(потпис на корисникот)

(потпис на овластеното лице)

(четврта и петта внатрешна страна)

Карта за бесплатно возење во 197 — година

## ЗАМИНУВАЊЕ

Од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Преку \_\_\_\_\_

Со железница Со брод Со автобус Со авион

1 1 1 1

(шеста внатрешна страна)

Карта за бесплатно возење во 197 — година

## ВРАЌАЊЕ

Од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Преку \_\_\_\_\_

Со железница Со брод Со автобус Со авион

2 2 2 2

(седма внатрешна страна)

Повластица од 75%

Заминување во 197—

Од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Преку \_\_\_\_\_

Со железница Со брод Со автобус

1 1 1

- (осма внатрешна страна)

Повластица од 75%

Враќање во 197—

Од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Преку \_\_\_\_\_

Со железница Со брод Со автобус

2 2 2

(деветта до петнаесетта внатрешна страна)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Повластица од 50%   |                          |
| Заминување во 197 — |                          |
| Од _____            | до _____                 |
| Преку _____         |                          |
| 1<br>Авион          | Број на возната<br>карта |
| Враќање во 197 —    |                          |
| Од _____            | до _____                 |
| Преку _____         |                          |
| 1<br>Авион          | Број на возната<br>карта |

(шеснаесетта внатрешна страна)“

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

06/1 бр. 673/1-75  
18 јули 1975 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет  
за прашања на борците  
и воените инвалиди,  
**Мара Радик, с. р.**

**581.**

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 21/74), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

**П РА В И Л Н И К**

**ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА БЕСПЛАТНО ВОЗЕЊЕ НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ**

**Член 1**

Во Правилникот за користење на бесплатно и повластено возење на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/73) во член 3 став 2, член 4, член 5 став 1 и член 7 став 1 зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди“.

**Член 2**

Во член 8 зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди“, а зборот: „Секретаријатот“ се заменува со зборот: „Комитетот“.

**Член 3**

Во образецот на Легитимацијата за бесплатно возење на носителите на Орден на народен херој, што е составен дел на Правилникот за користење на бесплатно и повластено возење на лицата одликувани со Орден на народен херој, зборовите: „Сојузен секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Сојузен комитет за прашања на борците и воените инвалиди“, а зборовите: „Сојузен секретар“ со зборовите: „Овластено лице“.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

06/1 бр. 674/1-75  
18 јули 1975 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет  
за прашања на борците  
и воените инвалиди,  
**Мара Радик, с. р.**

**582.**

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 22/73), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и в ски, п етсе ателот Со з нио к ми т за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

**П РА В И Л Н И К**

**ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА БЕСПЛАТНО ВОЗЕЊЕ НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАЃОРЂЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИК**

**Член 1**

Во Правилникот за користење на бесплатно возење на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/73) во член 3 став 2, член 4, член 5 став 1, и член 7 став 1 зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди“.

**Член 2**

Во член 8 зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди“, а зборот: „Секретаријатот“ се заменува со зборот: „Комитетот“.

**Член 3**

Во образецот на Легитимацијата за бесплатно возење на носителите на орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, на орден Бел орел со мечеви и на Златен медал на Обилик, што е составен дел на Правилникот за користење на бесплатно возење на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилик, зборовите: „Сојузен секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Сојузен комитет за прашања на борците и воените инвалиди“, а зборовите: „Сојузен секретар“ со зборовите: „Овластено лице“.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

06/1 бр. 675/1-75  
18 јули 1975 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет  
за прашања на борците  
и воените инвалиди,  
**Мара Радик, с. р.**

583.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за премијата за соја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

## НАРЕДБА

## ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА СОЈА

1. Организациите на здружениот труд и земјоделските задруги што произведуваат соја сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители), ја остваруваат премијата од член 1 на Законот за премијата за соја (во натамошниот текст: Законот) врз основа на барањето поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Кон барањето од точка 1 на оваа наредба за исплата на премијата од член 1 на Законот производителите прилагаат:

1) фактура, односно копија од фактура за продажба на соја од сопствено производство или од кооперација со индивидуалните земјоделски производители од родот на 1975 година на организациите на здружениот труд што се занимаваат со преработка или со промет на соја;

2) доказ дека сојата им е испорачана на организациите на здружениот труд што се занимаваат со преработка или со промет на соја (товарен лист, испратница, потврда за прием);

3) потврда од подносителот на барањето, потпишана од овластените лица, дека сојата за која се бара премијата од член 1 на Законот не потекнува од купувачка од организациите на здружениот труд

што се занимаваат со преработка или со промет на соја или од увозот;

4) пресметка на премијата од член 1 на Законот во која се назначуваат количествата на соја и износот на премиите за еден килограм и за вкупното количество.

3. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за исплата на премијата од член 1 на Законот во поглед на пресметувањето и потполноста на приложената документација е исправно, го одобрува бараниот износ во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, а врз товар на сметката бр. 60811-637-3551 — Сојузен комитет за земјоделство, премија за соја од родот на 1975 година.

4. Производителите се должни да водат во своето книговодство уредна и ажурна евиденција и документација за количества соја за која ја оствариле премијата од член 1 на Законот и за остварените премии.

5. Ако кон барањето од точка 2 на оваа наредба се прилагаат преписи од изворни исправи (фактури и др.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печат на подносителот на барањето, а изворните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја исправа што се поднесува на увид да назначи дека премијата од член 1 на Законот е исплатена.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-3544/2

23 јули 1975 година

Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
земјоделство,  
Иво Куштрак, с. р.

584.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува

## СПИСОК

## НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1975 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1975 година дадена е согласност за пуштање во промет на следните готови лекови:

| Реден број | Назив на лекот                      | Облик и пакување на лекот  | Начин на издавањето, односно употребата на лекот                                  | Производител на лекот                                                                                  | Број и датум на решението         |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | 2                                   | 3                          | 4                                                                                 | 5                                                                                                      | 6                                 |
| 1          | ANGISED<br>(Glycerilis trinitratis) | лингвалети<br>100 x 0,5 mg | Може да се издава и без лекарски рецепт, во количина не поголема од 10 лингвалети | „Здравље“ Фабрика фармацевтских и хемијских производа — Лесковац                                       | 05/2-635/1 од 20 март 1975 година |
| 2          | ATROPINE<br>(Atropini sulfas)       | капки за очи<br>1%, 10 ml  | Може да се издава само со лекарски рецепт                                         | „Подравка“ — Копривница, ООУР „Белупо“ Творница лејекова — Лудбрег                                     | 05/2-702/1 од 14 мај 1975 година  |
| 3          | BABYLAX<br>(Glycerolum)             | микроклизма,<br>3 x 1,8 g  | Може да се издава и без лекарски рецепт                                           | „Byk Gulden“-Konstanztanz, Западна Германија, Застапник „Fabeg“ Заступништво инострани фирми — Белград | 05/2-2089/1 од 15 мај 1975 година |
| 4          | BABYLAX<br>(Glycerolum)             | микроклизма,<br>50 x 1,8 g | „                                                                                 | „                                                                                                      | 05/2-2089/2 од 15 мај 1975 година |

| 1  | 2                                                | 3                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                   | 6                                      |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5  | CANESTEN<br>(Clotrimazolum)                      | крем 1%, 20 g                   | Може да се издава само со лекарски рецепт                                                                                                                                                                                                         | „Bayer-Pharma Jugoslavija“ Тovarна фармацевтских инкемичних изделков — Љубљана                      | 2372/1-74 од 22 април 1975 година      |
| 6  | CANESTEN<br>(Clotrimazolum)                      | раствор 1%, 20 g                | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                                   | 2373/1-74 од 22 април 1975 година      |
| 7  | CANESTEN<br>(Clotrimazolum)                      | вагиналети, 6 x 0,1 g           | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                                   | 2371/1-74 од 22 април 1975 година      |
| 8  | CEFAMEZIN<br>(Cefazolinum)                       | инјекции, 1 x 250 mg            | Може да се употребува во здравствените организации на здружениот труд. По исклучок, лекот може да се издаде со лекарски рецепт само ако е назначено дека лицето претходно било лекувано со тој лек во здравствена организација на здружениот труд | „Крка“ Тovarна фармацевтских инкемичних изделков — Ново Место                                       | 05/2-933/1 од 9 април 1975 година      |
| 9  | CEFAMEZIN<br>(Cefazolinum)                       | инјекции, 5 x 250 mg            | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                                   | 05/2-933/2 од 9 април 1975 година      |
| 10 | CEFAMEZIN<br>(Cefazolinum)                       | инјекции, 1 x 500 mg            | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                                   | 05/2-934/1 од 9 април 1975 година      |
| 11 | CEFAMEZIN<br>(Cefazolinum)                       | инјекции, 5 x 500 mg            | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                                   | 05/2-934/2 од 9 април 1975 година      |
| 12 | CEFAMEZIN<br>(Cefazolinum)                       | инјекции, 1 x 1000 mg           | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                                   | 05/2-932/1 од 9 април 1975 година      |
| 13 | CEFAMEZIN<br>(Cefazolinum)                       | инјекции, 5 x 1000 mg           | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                                   | 05/2-932/2 од 9 април 1975 година      |
| 14 | CHLORALHY-<br>DRAT-RECTIOLE<br>(Chloralhydratum) | микроклизма, 3 x 0,6 g          | Може да се употребува само во здравствените организации на здружениот труд                                                                                                                                                                        | „Byk Gulden“-Konstanz. Западна Германија. Застапник „Fabeg“ Заступништво иностраних фирми — Белград | 05/2-2090/1 од 15 мај 1975 година      |
| 15 | CHLORALHY-<br>DRAT-RECTIOLE<br>(Chloralhydratum) | микроклизма, 50 x 0,6 g         | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                                   | 05/2-2090/2 од 15 мај 1975 година      |
| 16 | DENTINOX                                         | капки за локална примена, 10 ml | Може да се издава и без лекарски рецепт                                                                                                                                                                                                           | „                                                                                                   | 421/1 од 24 април 1975 година          |
| 17 | DIAZEPAM<br>(Diazepamum)                         | дражеа, 30 x 2 mg               | Може да се издава само со лекарски рецепт                                                                                                                                                                                                         | „Алкалоид“ Хемиска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје                                      | 05/2-3065/1-74 од 28 април 1975 година |
| 18 | DIAZEPAM<br>(Diazepamum)                         | дражеа, 30 x 5 mg               | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                                   | 05/2-3065/2-74 од 28 април 1975 година |
| 19 | DIPROGENT                                        | крем, 15 g                      | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „Подравка“ — Копривница. ООУР „Белупо“ Творница лијекова — Лудбрег                                  | 05/2-706/1 од 24 април 1975 година     |
| 20 | DIPROGENT                                        | крем, 30 g                      | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                                   | 05/2-706/2 од 24 април 1975 година     |
| 21 | DIPROGENT                                        | маст, 15 g                      | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                                   | 05/2-705/1 од 24 април 1975 година     |

| 1  | 2                                       | 3                                                    | 4                                                                             | 5                                                                                        | 6                                     |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 22 | DIPROGENT                               | маст, 30 g                                           | Може да се издава само со лекарски рецепт                                     | „Подравка“ — Ко-привница ООУР „Белупо“ Творница лијекова — Луд-брег                      | 05/2-705/2 од 24 април 1975 година    |
| 23 | DOXIUM<br>(Calcii dobesilas)            | таблети,<br>20 x 250 mg                              | „                                                                             | „Лек“ Товарна фармацевтских ин-кемичних изделков — Љубљана                               | 05/2-1224/1-74 од 8 април 1975 година |
| 24 | DOXIUM<br>(Calcii dobesilas)            | таблети,<br>100 x 250 mg                             | „                                                                             | „                                                                                        | 05/2-1224/2-74 од 8 април 1975 година |
| 25 | ENDOBIL<br>(Acidum iodoxami-cum)        | инјекции,<br>5 x 20 ml и 5<br>тест. ам. x<br>1 ml    | Може да се упот-ребува само во здравствените ор-ганизации на здру-жениот труд | „Крка“ Товарна Фармацевтских ин-кемичних издел-ков — Ново Место                          | 05/2-1351/1 од 14 мај 1975 година     |
| 26 | ENDOBIL<br>(Acidum iodoxami-cum)        | инјекции,<br>5 x 30 ml и 5<br>тест. ам. x<br>1 ml    | „                                                                             | „                                                                                        | 05/2-1352/1 од 14 мај 1975 година     |
| 27 | ENDOBIL<br>(Acidum iodoxami-cum)        | раствор за<br>инфузија,<br>100 ml                    | „                                                                             | „                                                                                        | 05/2-1350/1 од 14 мај 1975 година     |
| 28 | FEDEX                                   | инјекции,<br>5 x 2 ml                                | Може да се издава само со лекарски рецепт                                     | „Здравље“ Фабри-ка фармацевтских и хемијских про-извода — Леско-вац                      | 05/2-381/1 од 24 април 1975 година    |
| 29 | FEDEX                                   | инјекции,<br>25 x 2 ml                               | „                                                                             | „                                                                                        | 05/2-381/2 од 24 април 1975 година    |
| 30 | FLUOTHANE<br>(Halothanum)               | раствор,<br>250 ml                                   | Може да се упот-ребува само во здравствените ор-ганизации на здру-жениот труд | „Inex Hemofarm“ Хемијска фарма-цеутска индустри-ја — Вршац                               | 05/2-1098/1 од 13 мај 1975 година     |
| 31 | GESTYL (Gonado-trophinum sericum)       | инјекции<br>12 x 1000 м.ј.<br>и 12 ам. рас-творувачи | Може да се издава само на лекарски рецепт                                     | „Organon“, Осс. Холандија. Застап-ник „Fabeg“ Зас-тупништво инос-транных фирми — Белград | 396/1 од 19 мај 1975 го-дина          |
| 32 | GLONGYN<br>(Tinidazolum)                | таблети,<br>14 x 150 mg                              | „                                                                             | „Лек“ Товарна фа-рмацевтских ин-кемичних издел-ков — Љубљана                             | 05/2-921/1 од 7 мај 1975 година       |
| 33 | GUTTALAX<br>(Natrii picosulfas)         | раствор,<br>10 ml                                    | Може да се издава и без лекарски ре-цепт                                      | „                                                                                        | 05/2-682/1 од 8 април 1975 година     |
| 34 | HALOTHANUM<br>(PH.JUG.III)              | раствор,<br>250 ml                                   | Може да се упот-ребува само во здравствените ор-ганизации на здру-жениот труд | „                                                                                        | 05/2-922/1 од 15 април 1975 година    |
| 35 | IDULIAN<br>(Azatidini maleas)           | сируп, 100 ml                                        | Може да се издава само со лекарски рецепт                                     | „Подравка“ — Ко-привница, ООУР „Белупо“ Творница лијекова — Луд-брег                     | 05/2-708/1 од 24 април 1975 година    |
| 36 | IDULIAN<br>(Azatidini maleas)           | таблети,<br>20 x 1 mg                                | „                                                                             | „                                                                                        | 05/2-709/1 од 24 април 1975 година    |
| 37 | IMMUNOGLOBU-LINUM HUMA-NUM ANTI D (Rho) | 16% раствор,<br>1 доза                               | Може да се упот-ребува само во здравствените ор-ганизации на здру-жениот труд | „Имунолошки за-вод“ — Загреб                                                             | 05/2-690/1 од 14 мај 1975 година      |

| 1  | 2                                       | 3                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                               | 6                                         |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 38 | IXOTEN<br>(Trofosamidum)                | таблети,<br>50 x 50 mg                         | Може да се употребува во здравствените организации на здружениот труд. По исклучок, лекот може да се издаде со лекарски рецепт само ако е назначено дека лицето претходно било лекувано со тој лек во здравствена организација на здружениот труд | „Босналијек“ Предузеќе за производњу фармацевтских, козметичких и хемијских производа — Сараево | 05/2-504/1 од 16 април 1975 година        |
| 39 | IXOTEN<br>(Trofosamidum)                | таблети,<br>200 x 50 mg                        | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                               | 05/2-504/2 од 16 април 1975 година        |
| 40 | JONOSTERIL                              | раствор за инфузија,<br>500 ml                 | Може да се употребува само во здравствените организации на здружениот труд                                                                                                                                                                        | „Inex Hemofarm“ Хемијска фармацевтска индустрија — Вршац                                        | 05/2-1099/1 од 13 мај 1975 година         |
| 41 | JONOSTERIL — G                          | раствор за инфузија,<br>500 ml                 | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                               | 05/2-1101/1 од 13 мај 1975 година         |
| 42 | JONOSTERIL — KP                         | „                                              | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                               | 05/2-1102/1 од 13 мај 1975 година         |
| 43 | JONOSTERIL — L <sub>6</sub>             | „                                              | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                               | 05/2-1100/1 од 13 мај 1975 година         |
| 44 | JONOSTERIL — L <sub>10</sub>            | „                                              | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                               | 05/2-1100/2 од 13 мај 1975 година         |
| 45 | JONOSTERIL — Lactat                     | „                                              | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                               | 05/2-1103/1 од 13 мај 1975 година         |
| 46 | KERACAINЕ<br>(Proxymetacaini chloridum) | капки за очи,<br>10 ml и 10 ml<br>растворувачи | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „Подравка“ — Копривница. ООУР „Белупо“ Творница лијекова — Лудбрег                              | 05/2-3200/1 од 24 април 1975 година       |
| 47 | KLOKSACILIN<br>(Cloxacillin-natrium)    | капсли,<br>16 x 250 mg                         | Може да се издава само со лекарски рецепт                                                                                                                                                                                                         | „                                                                                               | 05/2-3283/1-74 од 20 февруари 1975 година |
| 48 | KLOKSACILIN<br>(Cloxacillin-natrium)    | капсли,<br>100 x 250 mg                        | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                               | 05/2-3283/2-74 од 20 февруари 1975 година |
| 49 | KOFAN INSTANT                           | таблети,<br>20 табл.                           | Може да се издава и без лекарски рецепт                                                                                                                                                                                                           | „Босналијек“ Предузеќе за производњу фармацевтских, козметичких и хемијских производа — Сараево | 05/2-602/1 од 6 март 1975 година          |
| 50 | KOFAN INSTANT                           | таблети,<br>500 табл.                          | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                               | 05/2-602/2 од 6 март 1975 година          |
| 51 | KOFAN INSTANT                           | таблети,<br>1000 табл.                         | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                               | 05/2-602/3 од 6 март 1975 година          |
| 52 | LEKOBAZA<br>(Unguentum emolliens „Лек“) | крем, 50 g                                     | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „Лек“ Товарна фармацевтских и хемијских изделков — Љубљана                                      | 05/2-2109/1-74 од 7 мај 1975 година       |
| 53 | LEKOBAZA<br>(Unguentum emolliens „Лек“) | крем, 500 g                                    | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                               | 05/2-1889/1 од 7 мај 1975 година          |
| 54 | LEKOBAZA<br>(Unguentum emolliens „Лек“) | крем, 1000 g                                   | „                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                                                                               | 05/2-1889/2 од 7 мај 1975 година          |

| 1  | 2                                                  | 3                                    | 4                                                                                            | 5                                                                                                                      | 6                                         |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 55 | MEDILAX                                            | микролизма,<br>6 x 5 ml              | Може да се издава<br>и без лекарски ре-<br>цепт                                              | „Фармакос“ Фаб-<br>рика лекова —<br>Призрен                                                                            | 05/2-1549/1 од 14 мај 1975<br>година      |
| 56 | METACIKLIN<br>Hlorid (Methacy-<br>clini chloridum) | капсли,<br>16 x 150 mg               | Може да се издава<br>само со лекарски<br>рецепт                                              | „                                                                                                                      | 05/2-310/1 од 20 март 1975<br>година      |
| 57 | METACIKLIN<br>Hlorid (Methacy-<br>clini chloridum) | капсли,<br>100 x 150 mg              | „                                                                                            | „                                                                                                                      | 05/2-310/2 од 20 март 1975<br>година      |
| 58 | METACIKLIN<br>Hlorid (Methacy-<br>clini chloridum) | капсли,<br>8 x 300 mg                | „                                                                                            | „                                                                                                                      | 05/2-311/1 од 20 март 1975<br>година      |
| 59 | METACIKLIN<br>Hlorid (Methacy-<br>clini chloridum) | капсли,<br>100 x 300 mg              | „                                                                                            | „                                                                                                                      | 05/2-311/2 од 20 март 1975<br>година      |
| 60 | MIKRO BIZMUT                                       | прашок,<br>10 x 10 g                 | „                                                                                            | „                                                                                                                      | 05/2-1165/1 од 14 мај 1975<br>година      |
| 61 | MIKRO BIZMUT<br>PEKTIN                             | прашок,<br>20 x 5 g                  | „                                                                                            | „                                                                                                                      | 05/2-1166/1 од 14 мај 1975<br>година      |
| 62 | MEVITAN                                            | капсли,<br>60 капс.                  | „                                                                                            | „Плива“ Творница<br>фармацеутских и<br>хемијских произ-<br>вода — Загреб                                               | 05/2-1047/1 од 4 март 1975<br>година      |
| 63 | NITROFURAN-<br>TOIN (Nitrofurantoinum)             | ретард капсли,<br>20 x 75 mg         | „                                                                                            | „Подравка“ — Ко-<br>привница, ООУР<br>„Белупо“ Творни-<br>ца лијекова — Луд-<br>брег                                   | 05/2-698/1 од 24 април<br>1975 година     |
| 64 | NITROFURAN-<br>TOIN (Nitrofurantoinum)             | ретард капсли,<br>100 x 75 mg        | „                                                                                            | „                                                                                                                      | 05/2-698/2 од 24 април<br>1975 година     |
| 65 | NITROGLICEROL<br>(Glycerilis trinitratris)         | ретард<br>капсли,<br>20 x 2,5 mg     | „                                                                                            | „Босналијек“ Пре-<br>дузеке за произ-<br>водњу фармацеу-<br>тских, козметичких<br>и хемијских про-<br>извода — Сараево | 05/2-3244/1-74 од 28 април<br>1975 година |
| 66 | PHENYLEPHRINE<br>(Phenylephrini<br>chloridum)      | капки за очи,<br>10%, 10 ml          | Може да се упот-<br>ребува само во<br>здравствените ор-<br>ганизации на здру-<br>жениот труд | „Подравка“ — Ко-<br>привница, ООУР<br>„Белупо“ Творни-<br>ца лијекова — Луд-<br>брег                                   | 05/2-3198/1 од 14 мај 1975<br>година      |
| 67 | PILOCARPINE<br>(Pilocarpini nitras)                | капки за очи,<br>2%, 10 ml           | Може да се издава<br>само со лекарски<br>рецепт                                              | „                                                                                                                      | 05/2-703/1 од 14 мај 1975<br>година       |
| 68 | PILOKARPIN<br>(Pilocarpini chloridum)              | капки за очи,<br>2%, 10 ml           | „                                                                                            | „Здравље“ Фабри-<br>ка фармацеутских<br>и хемијских произ-<br>вода — Лесковац                                          | 05/2-1636/1 од 24 април<br>1975 година    |
| 69 | PIVAMPICILIN<br>(Pivampicillini<br>chloridum)      | капсли,<br>16 x 350 mg               | „                                                                                            | „Фармакос“ Фаб-<br>рика лекова —<br>Призрен                                                                            | 05/2-4016/1-74 од 20 март<br>1975 година  |
| 70 | PIVAMPICILIN<br>(Pivampicillini<br>chloridum)      | капсли,<br>100 x 350 mg              | „                                                                                            | „                                                                                                                      | 05/2-4016/2-74 од 20 март<br>1975 година  |
| 71 | POLYGYNAX                                          | вагинални<br>капсли 6 var.<br>капсли | „                                                                                            | „Босналијек“ Пре-<br>дузеке за произ-<br>дњу фармацеу-<br>тских, козметичких<br>и хемијских про-<br>извода — Сараево   | 05/2-295/1-74 од 16 април<br>1975 година  |

| 1  | 2                                                    | 3                                                        | 4                                               | 5                                                                                                                             | 6                                              |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 72 | PREGNYL<br>(Gonadotrophinum<br>chorionicum)          | инјекции,<br>6 x 500 и.ј. и<br>6 амп. раство-<br>рувачи  | Може да се издава<br>само со лекарски<br>рецепт | „Organon“ Oss, Хо-<br>ландија. Застапник<br>„Fabeg“ Заступни-<br>штво иностраних<br>фирми — Белград                           | 397/1 од 19 мај 1975 го-<br>дина               |
| 73 | PREGNYL<br>(Gonadotrophinum<br>chorionicum)          | инјекции,<br>6 x 1500 и.ј. и<br>6 амп. рас-<br>творувачи | „                                               | „                                                                                                                             | 398/1 од 19 мај 1975 го-<br>дина               |
| 74 | PREGNYL<br>(Gonadotrophinum<br>chorionicum)          | инјекции,<br>3 x 5000 и.ј. и<br>3 амп. раство-<br>рувачи | „                                               | „                                                                                                                             | 399/1 од 19 мај 1975 го-<br>дина               |
| 75 | PROPRANOLOL<br>(Propranololi<br>chloridum)           | таблети,<br>50 x 10 mg                                   | „                                               | „Фармакос“ Фаб-<br>рика лекова —<br>Призрен                                                                                   | 05/2-4019/1-74 од 20 март<br>1975 година       |
| 76 | PROPRANOLOL<br>(Propranololi<br>chloridum)           | таблети,<br>50 x 40 mg                                   | „                                               | „                                                                                                                             | 05/2-4018/1-74 од 20 март<br>1975 година       |
| 77 | PYRA — RECTIOLE<br>(Aminophenazonum<br>i Phenazonum) | микроклизма,<br>3 x 0,3 g                                | „                                               | „Byk Gulden“ —<br>Konstanz, Западна<br>Германија. Застап-<br>ник „Fabeg“ За-<br>ступништво ино-<br>страних фирми —<br>Белград | 05/2-2088/1 од 15 мај 1975<br>година           |
| 78 | PYRA — RECTIOLE<br>(Aminophenazonum<br>i Phenazonum) | микроклизма,<br>6 x 0,3 g                                | „                                               | „                                                                                                                             | 05/2-2088/2 од 15 мај 1975<br>година           |
| 79 | СЕРУМ ПРОТИВ<br>ДИФТЕРИЈА                            | инјекции,<br>1 x 10.000 и.ј.                             | „                                               | „Плива“ Творница<br>фармацеутских и<br>кемијских произ-<br>вода — Загреб                                                      | 05/2-734/1-74 од 22 април<br>1975 година       |
| 80 | СЕРУМ ПРОТИВ<br>ТЕТАНУС                              | инјекции,<br>1 x 1.500 и.ј.                              | „                                               | „                                                                                                                             | 05/2-732/1-74 од 22 април<br>1975 година       |
| 81 | СЕРУМ ПРОТИВ<br>ТЕТАНУС                              | инјекции,<br>10 x 1.500 и.ј.                             | „                                               | „                                                                                                                             | 05/2-732/2-74 од 22 април<br>1975 година       |
| 82 | СЕРУМ ПРОТИВ<br>ТЕТАНУС                              | инјекции,<br>1 x 25.000 и.ј.                             | „                                               | „                                                                                                                             | 05/2-733/1-74 од 22 април<br>1975 година       |
| 83 | SULPIRID<br>(Sulpiridum)                             | капсли,<br>30 x 50 mg                                    | „                                               | „Фармакос“ Фаб-<br>рика лекова При-<br>зрен                                                                                   | 05/2-4017/1-74 од 20 март<br>1975 година       |
| 84 | SYMMETREL<br>(Amantadini chlor-<br>idum)             | капсли,<br>60 x 100 mg                                   | „                                               | „Плива“ Творница<br>фармацеутских и<br>кемијских произ-<br>вода — Загреб                                                      | 05/2-1040/1 од 16 април<br>1975 година         |
| 85 | TETRACIKLIN — V<br>16 капс.                          | капсли,<br>16 капс.                                      | „                                               | „Подравка“ — Ко-<br>привница, ООУР<br>„Белупо“ Творница<br>лијекова — Луд-<br>берг                                            | 05/2-3284/1-74 од 20 фе-<br>вруари 1975 година |
| 86 | TETRACIKLIN — V<br>100 капс.                         | капсли,<br>100 капс.                                     | „                                               | „                                                                                                                             | 05/2-3284/2-74 од 20 фе-<br>вруари 1975 година |
| 87 | TRENTAL                                              | инјекции,<br>5 x 5 ml по<br>100 mg                       | „                                               | „Југоремедија“ Фа-<br>брика лекова у са-<br>ставу ИПК „Серво<br>Михаљ — Зрења-<br>нин                                         | 05/2-1208/1 од 14 мај 1975<br>година           |
| 88 | TRENTAL                                              | дражеа,<br>60 x 100 mg                                   | „                                               | „                                                                                                                             | 2597/1 од 14 мај 1975 го-<br>дина              |

| 1  | 2                                         | 3                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                      | 6                                         |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 89 | TUSSEFANE<br>(Fedrilatum)                 | таблети,<br>20 x 50 mg                                                     | Може да се издава<br>само со лекарски<br>рецепт                                                                                                                                                                                                                                                                                               | „Здравље“ Фабри-<br>ка фармацевтских<br>и хемијских про-<br>извода — Леско-<br>ван                                                                     | 05/2-564/1 од 24 април<br>1975 година     |
| 90 | TUSSEFANE<br>(Fedrilatum)                 | сируп, 150 ml                                                              | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „                                                                                                                                                      | 05/2-563/1 од 24 април<br>1975 година     |
| 91 | ULTRACORTENOL<br>(Prednisoloni<br>acetat) | капки за очи,<br>5 ml                                                      | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „Плива“ Творница<br>фармацевтских и<br>хемијских произ-<br>вода — Загреб                                                                               | 05/2-4027/1-74 од 16 април<br>1975 година |
| 92 | ULTRACORTENOL<br>(Prednisoloni<br>acetat) | маст за очи,<br>5 g                                                        | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „                                                                                                                                                      | 05/2-4026/1-74 од 16 април<br>1975 година |
| 93 | ULTRALAN                                  | маст 10 g                                                                  | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „Алкалоид“ Хеми-<br>ска фармацевтска<br>козметичка индус-<br>трија — Скопје                                                                            | 05/2-3855/1-74 од 21 март<br>1975 година  |
| 94 | ULTRALAN                                  | маст, 30 g                                                                 | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „                                                                                                                                                      | 05/2-3855/2-74 од 21 март<br>1975 година  |
| 95 | ULTRALAN                                  | маст, 300 g                                                                | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „                                                                                                                                                      | 05/2-3855/3-74 од 21 март<br>1975 година  |
| 96 | VINCRISTIN<br>(Vincristinum)              | инјекции,<br>25 x 0,5 mg<br>суви супстан-<br>ции и 25 амп.<br>растворувачи | Може да се издава<br>со рецепт од лекар<br>специјалист по со-<br>одветна гранка на<br>медицината. По ис-<br>клучок, лекот мо-<br>же да се издава и<br>со рецепт од лекар<br>по општа медицина<br>ако е назначено<br>дека е лекот про-<br>пишан врз основа<br>на мислење од ле-<br>карот специјалист<br>по соодветна гран-<br>ка на медицината | „Gedeon Richter“<br>— Budapest. Ун-<br>гарија. Застап-<br>ник „Техносервис“<br>Предузеќе за спољ-<br>нотрговински и у-<br>нутрашњи промет<br>— Белград | 05-2/3164/1-74 од 15 мај<br>1975 година   |
| 97 | VITAGERIN                                 | капсли,<br>24 капс.                                                        | Може да се издава<br>само со лекарски<br>рецепт                                                                                                                                                                                                                                                                                               | „Крка“ Товарна<br>фармацевтских ин-<br>кемичних изделков<br>— Ново Место                                                                               | 05/2-1663/1 од 21 април<br>1975 година    |
| 98 | YERMONIL                                  | таблети,<br>22 табл.                                                       | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „Плива“ Творница<br>фармацевтских и<br>хемијских произ-<br>вода — Загреб                                                                               | 05/2-1042/1 од 16 април<br>1975 година    |
| 99 | ZYLORIC<br>(Allopurinolum)                | таблети,<br>100 x 100 mg                                                   | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „Здравље“ Фабри-<br>ка фармацевтских<br>и хемијских про-<br>извода — Лескован                                                                          | 05/2-634/1 од 20 март 1975<br>година      |

05/2 бр. 970/1  
30 мај 1975 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за здравство и  
социјална заштита,  
Зора Томиќ, с. р.

585.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува

## С П И С О К

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ОБЛИЦИ И ПАКУВАЊА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1975 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1975 година дадена е согласност за пуштање во промет на следните готови лекови:

| Реден број | Назив на лекот                                | Облик и пакување на лекот     | Чачин на издавањето, односно употребата на лекот                         | Производител на лекот                                                                          | Број и датум на решението                |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1          | 2                                             | 3                             | 4                                                                        | 5                                                                                              | 6                                        |
| 1          | AMINOSTERIL L — pediatric                     | раствор за инфузија 250 ml    | Може да се употребува само во здравствени организации на здружениот труд | „Inex Nemofarm“ Хемијска фармацевтска индустрија — Вршац                                       | 05/2-1096/1 од 13 мај 1975 година        |
| 2          | ANALGIN (Nofaminophenazoni natrii mesylas)    | таблети, 500 x 0,5 g          | Може да се издава само со лекарски рецепт                                | „Алкалоид“ Хемиска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје                                 | 05/2-1534/1 од 14 април 1975 година      |
| 3          | BONOPEN (Metampicillinum)                     | капсли, 16 x 125 mg           | „                                                                        | „Подравка“ — Копривница, ООУР „Белупо“ Творница лијекова — Лудбрег                             | 05/2-1252/1 од 24 април 1975 година      |
| 4          | BONOPEN (Metampicillinum)                     | капсли, 100 x 125 mg          | „                                                                        | „                                                                                              | 05/2-1252/2 од 24 април 1975 година      |
| 5          | CAPSICUM                                      | фластер на платно 18 x 11 cm  | Може да се издава и без лекарски рецепт                                  | „Тосама“ Товарна санитарнега материјала — Домжале                                              | 05/2-2382/1 од 19 мај 1975 година        |
| 6          | CHLORAMPHE-NICOL B                            | капсли, 300 капс.             | Може да се издава само со лекарски рецепт                                | „Лек“ Товарна фармацевтских и хемијских изделков — Љубљана                                     | 05/2-973/1 од 28 април 1975 година       |
| 7          | DORSIFLEX (Mephenoxalonum)                    | таблети, 30 x 200 mg          | „                                                                        | „                                                                                              | 05/2-970/1 од 7 мај 1975 година          |
| 8          | ESSENTIALE FORTE                              | капсли, 50 капс.              | „                                                                        | „Босналијек“ Предузеке за производњу фармацевтских козметичких и хемијских производа — Сараево | 05/2-1104/1 од 6 мај 1975 година         |
| 9          | ISMELIN (Guanethidini sulfas)                 | капки за очи, 10 ml           | „                                                                        | „Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб                                  | 05/2-876/2-74 од 24 февруари 1975 година |
| 10         | MEDROL (Methylprednisoloni dinatrii phosphas) | капки за очи и уши 0,1%, 5 ml | Може да се издава само со лекарски рецепт                                | „Босналијек“ Предузеке за производњу фармацевтских козметичких и хемијских производа — Сараево | 05/2-757/1 од 14 мај 1975 година         |
| 11         | MITIGAL (Mesulfenum)                          | маслен раствор, 150 g         | Може да се издава и без лекарски рецепт                                  | „Bayer-Pharma Jugoslavija“ Товарна фармацевтских и хемијских изделков — Љубљана                | 05/2-2891/1-74 од 7 март 1975 година     |

| 1  | 2                                                   | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                             | 6                                              |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 12 | NEBACETIN                                           | таблети,<br>6 табл.                                                                     | Може да се издава<br>само со лекарски<br>рецепт                                                                                                                                                                                                                                                       | „Бук Gulden“-Ко-<br>nstanz, Западна<br>Германија, Застап-<br>ник „Fabeg“ Зас-<br>тупништво инос-<br>траних фирми —<br>Белград | 05/2-528/1 од 24 април<br>1975 година          |
| 13 | NEBACETIN                                           | таблети,<br>24 табл.                                                                    | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „                                                                                                                             | 05/2-530/1 од 24 април<br>1975 година          |
| 14 | NEBACETIN                                           | таблети,<br>96 табл.                                                                    | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „                                                                                                                             | 05/2-529/1 од 24 април<br>1975 година          |
| 15 | NEO-MEDROL                                          | капки за очи<br>и уши, 5 ml                                                             | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Босналијек“ Пре-<br>дузеке за произ-<br>водњу фармацевт-<br>ских, козметичких<br>и хемијских про-<br>извода — Сараево        | 05/2-756/1 од 14 мај 1975<br>година            |
| 16 | NOVERIL RETARD<br>(Dibenzepini<br>hydrochloridum)   | таблети,<br>10 x 240 mg                                                                 | Може да се упот-<br>ребува во здравс-<br>твените организа-<br>ции на здружениот<br>труд. По исклучок,<br>лекот може да се<br>издаде со лекарски<br>рецепт само ако е<br>назначено дека ли-<br>цето претходно би-<br>ло лекувано со тој<br>лек во здравстве-<br>на организација на<br>здружениот труд. | „                                                                                                                             | 05/2-3452/1-74 од 16 април<br>1975 година      |
| 17 | NOVERIL RETARD<br>(Dibenzepini<br>hydrochloridum)   | таблети,<br>100 x 240 mg                                                                | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „                                                                                                                             | 05/2-3452/2-74 од 16 ап-<br>рил 1975 година    |
| 18 | NOVERIL<br>(Dibenzepini hydro-<br>chloridum)        | дражеа,<br>30 x 80 mg                                                                   | Може да се издава<br>само со лекарски<br>рецепт                                                                                                                                                                                                                                                       | „                                                                                                                             | 05/2-3453/1-74 од 12 март<br>1975 година       |
| 19 | OKSAZEPAM<br>(Oxazepamum)                           | таблети,<br>100 x 10 mg                                                                 | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Подравка“ — Ко-<br>привница, ООУР<br>„Велупо“ Творни-<br>ца лијекова —<br>Лудбрег                                            | 05/2-1722/1 од 24 април<br>1975 година         |
| 20 | OMNIVIT                                             | капсли,<br>30 капс.                                                                     | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Плива“ Творница<br>фармацевтских и<br>хемијских произ-<br>вода — Загреб                                                      | 05/2-134/1 од 24 февруари<br>1975 година       |
| 21 | ORICILLIN (Pro-<br>picillin-kalium)                 | гранулат за<br>подготвување<br>на сируп, 6 g<br>(за подготву-<br>вање 90 ml си-<br>руп) | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Здравље“ Фабри-<br>ка фармацевтских<br>и хемијских про-<br>извода — Леско-<br>вац                                            | 05/2-1724/1 од 24 април<br>1975 година         |
| 22 | ORICILLIN—<br>MEGA<br>(Propicillin-kalium) и.ј.     | таблети,<br>10 x 1.000.000<br>и.ј.                                                      | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „                                                                                                                             | 05/2-1424/1 од 24 април<br>1975 година         |
| 23 | OSPEN 500<br>(Phenoxymethyl-<br>penicillinum)       | таблети,<br>30 x 500.000 и.ј.                                                           | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Крка“ Товарна<br>фармацевтских ин<br>кемичних издел-<br>ков — Ново Место                                                     | 05/2-519/1 од 21 април<br>1975 година          |
| 24 | OSPEN 1000<br>(Phenoxymethyl-<br>penicillinum) и.ј. | таблети,<br>15 x 1.000.000<br>и.ј.                                                      | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „                                                                                                                             | 05/2-520/1 од 25 февру-<br>ари 1975 година     |
| 25 | PROASTHMAN                                          | таблети,<br>30 табл.                                                                    | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Лек“ Товарна фа-<br>рмацевтских ин<br>кемичних изделков<br>— Љубљана                                                         | 05/2-972/1 од 7 мај 1975<br>година             |
| 26 | SANDOSTEN-<br>-CALCIUM                              | пенливи таб-<br>лети, 20 табле-<br>ти                                                   | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Крка“ Товарна<br>фармацевтских ин<br>кемичних изделков<br>— Ново Место                                                       | 05/2-3195/1-74 од 25 фе-<br>вруари 1975 година |

| 1  | 2                                                 | 3                                | 4                                                                                            | 5                                                                                                                      | 6                                        |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 27 | SUCCINYL<br>SICCUM<br>(Suxamethonii<br>chloridum) | инјекции и.в.,<br>10 x 100 mg    | Може да се упот-<br>ребува само во<br>здравствените ор-<br>ганизации на здру-<br>жениот труд | „Босналијек“ Пре-<br>дузеќе за произ-<br>водњу фармацевт-<br>ских, козметичких<br>и хемијских про-<br>извода — Сараево | 05/2-3246/1-74 од 6 март<br>1975 година  |
| 28 | SUCCINYL<br>SICCUM<br>(Suxamethonii<br>chloridum) | инјекции и.в.,<br>10 x 500 mg    | „                                                                                            | „                                                                                                                      | 05/2-3247/1-74 од 6 март<br>1975 година  |
| 29 | TALUSIN<br>(Proscillari-<br>dinum A)              | дражеа,<br>30 x 0.25 mg          | Може да се издава<br>само со лекарски<br>рецепт                                              | „Лек“ Товарна фа-<br>рмацевтских ин<br>кемичних издел-<br>ков — Љубљана                                                | 05/2-971/1 од 7 мај 1975<br>година       |
| 30 | ULTRALAN                                          | крем, 300 g                      | „                                                                                            | „Алкалоид“ Хе-<br>миска фармацевт-<br>ска козметичка ин-<br>дустрија — Скоп-<br>је                                     | 05/2-3064/1-74 од 21 март<br>1975 година |
| 31 | URFAMYCIN<br>(Thiamphenicolum)                    | капсли,<br>300 x 250 mg          | „                                                                                            | „Лек“ Товарна фа-<br>рмацевтских ин<br>кемичних изделков<br>— Љубљана                                                  | 05/2-974/1 од 26 април<br>1975 година    |
| 32 | XYLOCAIN<br>(Lidocaini cloridum)                  | инјекции<br>2%, и.в.<br>5 x 5 ml | Може да се упот-<br>ребува само во<br>здравствените ор-<br>ганизации на здру-<br>жениот труд | „Босналијек“ Пре-<br>дузеќе за произ-<br>водњу фармацевт-<br>ских, козметичких<br>и хемијских про-<br>извода — Сараево | 05/2-3248/1-74 од 6 март<br>1975 година  |

05/2 бр. 970/2  
31 мај 1975 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за здравство и  
социјална заштита,  
Зора Томиќ, с. р.

586.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73, Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува

### СПИСОК

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ И ОБЛИПИТЕ ИЛИ ПАКУВАЊАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е  
ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ, ВО ПЕ-  
РИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1975 ГОДИНА

1. Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1975 година укината е согласноста за пуштање во промет на  
следните готови лекови:

| Реден<br>број           | Назив на лекот | Облик и паку-<br>вање на лекот | Производител<br>на лекот                                                           | Број и датум на со-<br>гласноста за пушење<br>во промет | Број и датум на ре-<br>шението за укинување<br>на согласноста за<br>пуштање на лекот во<br>промет |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2              | 3                              | 4                                                                                  | 5                                                       | 6                                                                                                 |
| <b>I. Готови лекови</b> |                |                                |                                                                                    |                                                         |                                                                                                   |
| 1                       | DIPAM          | дражеа,<br>30 x 2 mg           | „Алкалоид“ Хе-<br>миска фармацевт-<br>ска козметичка ин-<br>дустрија — Скоп-<br>је | 05/1547/1 од 14 јуни<br>1968 година                     | 05/2-3065/1-74 од 28<br>април 1975 година                                                         |
| 2                       | DIPAM          | дражеа,<br>30 x 5 mg           | „                                                                                  | 15/II-1767/1 од 12 фе-<br>вруари 1967 година            | 05/2-3065/2-74 од 28<br>април 1975 година                                                         |

| 1           | 2                       | 3                                                                                              | 4                                      | 5                                     | 6 |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 3 EFAGYN    | таблети,<br>14 x 150 mg | „Лек“ Товарна фармацевтских и хемијских изделков — Љубљана                                     | 1190/1 од 24 октомври 1974 година      | 05/2-921 од 7 мај 1975 година         |   |
| 4 FLUOTHANE | раствор, 250 ml         | „Лек“ Товарна фармацевтских и хемијских изделков — Љубљана                                     | 15-650/1 од 3 октомври 1967 година     | 05/2-922/1 од 15 април 1975 година    |   |
| 5 KOFAN     | таблети, 20 табл.       | „Босналијек“ Предузеке за производњу фармацевтских козметичких и хемијских производа — Сараево | 6-1957/1 од 8 јуни 1973 година         | 05/2-602/4 од 17 мај 1975 година      |   |
| 6 KOFAN     | таблети, 500 табл.      | „                                                                                              | 05/713/1 од 24 април 1968 година       | 05/2-602/4 од 17 мај 1975 година      |   |
| 7 MINEVIT   | капсли, 60 капс.        | „Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб                                  | 727/1 од 5 декември 1974 година        | 05/2-1047/1 од 4 март 1975 година     |   |
| 8 ULTRALAN  | маст, 10 g              | „Алкалоид“ Хемијска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје                                | 15-164/1 од 10 април 1967 година       | 05/2-3855/1-74 од 21 март 1975 година |   |
| 9 ULTRALAN  | маст, 30 g              | „                                                                                              | 05-2219/1-68 од 30 јануари 1969 година | 05/2-3565/2-74 од 21 март 1975 година |   |
| 10 ULTRALAN | маст, 300 g             | „                                                                                              | 05-2219/2-68 од 30 јануари 1969 година | 05/2-3855/3-74 од 21 март 1975 година |   |

## II. Облици и пакувања на готови лекови

|                     |                                |                                                                                                |                                         |                                              |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 DORSIFLEX         | таблети,<br>20 x 200 mg        | „Лек“ Товарна фармацевтских ин<br>кемичних изделков<br>— Љубљана                               | 6-2081/1-73 од 15 мај<br>1974 година    | 05/2-970/1 од 7 мај<br>1975 година           |
| 2 ISMELIN           | капки за очи,<br>5 ml          | „Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб                                  | 876/1 од 5 декември<br>1974 година      | 05/2-876/2-74 од 24<br>февруари 1975 година  |
| 3 MESANTOIN         | таблети,<br>100 x 100 mg       | „Босналијек“ Предузеке за производњу фармацевтских козметичких и хемијских производа — Сараево | 16-60/2 од 19 фебруари<br>1963 година   | 65/2-11/1 од 24 фебруари<br>1975 година      |
| 4 OMNIVIT           | капсли, 50 капс.               | „Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб                                  | 726/1 од 5 декември<br>1974 година      | 05/2-134/1 од 24 фебруари<br>1975 година     |
| 5 OSPEN 500         | таблети,<br>16 x 500.000 и.ј.  | „Крка“ Товарна фармацевтских ин<br>кемичних изделков<br>— Ново Место                           | 08-4280/1 од 15 јули<br>1971 година     | 05/2-519 од 21 април<br>1975 година          |
| 6 OSPEN 1000        | таблети,<br>8 x 1.000.000 и.ј. | „                                                                                              | 08-4281/1 од 15 јули<br>1971 година     | 05/2-520/1 од 25 фебруари<br>1975 година     |
| 7 PROASTHMAN        | таблети, 20 табл.              | „Лек“ Товарна фармацевтских ин<br>кемичних изделков<br>— Љубљана                               | 09-1543/1-59 од 29<br>април 1960 година | 05/2-972 од 7 мај 1975<br>година             |
| 8 SANDOSTEN-CALCIUM | пенливи таблети, 12 табл.      | „Крка“ Товарна фармацевтских ин<br>кемичних изделков<br>— Ново Место                           | 15-7/1 од 23 март 1967<br>година        | 05/2-3195/1-74 од 25<br>февруари 1975 година |

| 1  | 2        | 3                              | 4                                                                                                                      | 5                                         | 6                                    |
|----|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 9  | SUCCINYL | ампули,<br>100 x 10,2 ml       | „Босналијек“ Пре-<br>дузеке за произ-<br>водљу фармац-ут-<br>ских, козметичких<br>и хемијских про-<br>извода — Сараево | 1301 од 17 јули 1957<br>година            | 05/2-3245/1 од 17 мај<br>1975 година |
| 10 | SUCCINYL | форте ампули,<br>100 x 2,2 ml  | „                                                                                                                      | 1303 од 17 јули 1957<br>година            | 05/2-3245/1 од 17 мај<br>1975 година |
| 11 | SUCCINYL | форте ампули,<br>100 x 10,2 ml | „                                                                                                                      | 1305 од 17 јули 1957<br>година            | 05/2-3245/1 од 17 мај<br>1975 година |
| 12 | TALUSIN  | дражеа,<br>20 x 0,25 mg        | „Лек“ Товарна фа-<br>рмацевтских ин<br>кемичних издел-<br>ков — Љубљана                                                | 15-15396/1-65 од 19 ју-<br>ли 1966 година | 05/2-971 од 7. мај 1975<br>година    |

2. Лековите од овој список можат да бидат во промет уште една година од денот на донесувањето на решението за укинување на согласност за пуштање во промет на одделен лек.

О5/2 бр. 970/3  
30 мај 1975 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за здравство и  
социјална заштита,  
Зора Томиќ, с. р.

587.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ РЕФЕРАТ НА ЦАРИНАРНИЦАТА СУБОТИЦА СО СЕДИШ- ТЕ ВО ПОШТАТА СУБОТИЦА

1. Се укинува царинскиот реферат на Царинарницата Суботица со седиште во Поштата Суботица.

2. Работите на укинатиот царински реферат на Царинарницата Суботица со седиште во Поштата Суботица ги презема Царинската испостава на Царинарницата Нови Сад со седиште во поштата Нови Сад.

3. Царинскиот реферат од точка 1 на ова решение престанува со работа на 31 јули 1975 година.

03-01 бр. 221/4  
20 јуни 1975 година  
Белград

Директор  
на Сојузната  
управа за царини,  
Кемал Тарабар, с. р.

588.

Врз основа на член 44 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНО ИЗ- ДАНИЕ НА КОВАНИ ПАРИ ОД 5 ДИНАРИ ПО ПОВОД 30-ГОДИШНИНАТА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕ- ТО НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОБЕДАТА НАД ФА- ШИЗМОТ

1. Народната банка на Југославија на 4 август 1975 година ќе пушти во оптек пригодно издание на

ковани пари од 5 динари со обележјата што се утврдени со Одлуката за основните обележја на пригодно издание на ковани пари од 5 динари по повод 30-годишнината од ослободувањето на Југославија и победата над фашизмот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/75).

2. Пригодното издание на ковани пари од точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југославија ќе го пушти во оптек во вкупен износ од 5.000.000 динари.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 51  
21 јули 1975 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите,  
гувернер  
на Народната банка  
на Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

589.

Врз основа на член 17 став 3 и член 62 точка 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во врска со одредбите од глава II оддел 5 на Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74) и точ. 2, 5 и 6 од Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/75, 25/75 и 35/75), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ- ТИКА ВО 1975 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1975 година („Службен

лист на СФРЈ“, бр. 4/75, 28/75 и 30/75), во точка 4 став 1 на крајот на одредбата под 3 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова одредба под 4, која гласи:

„4) за кредитирање на производството и на залихите на производи во приоритетните области и гранки на стопанството на територијата на САП Косово.“

2. Во точка 6 став 2 по одредбата под 2 се додава нова одредба под 2а, која гласи:

„2а) за кредитирање на производството и подготвувањето на стоки за извоз и кредитирање на туристичките и угостителските организации на здружениот труд за нивното подготвување за вршење услуги на странски туристи — до височина од 30% од состојбата на кредитите што банките им ги даде за тие намени на организациите на здружениот труд со рок за враќање до 3 месеци, а најмногу до височина од 15% од состојбата на кредитот од примарната емисија што го користи банката за намените од оваа точка;“

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Кредитите од одредбата под 2а на став 2 од оваа точка банките можат да им ги даваат само на производителските, односно на туристичките и угостителските организации на здружениот труд, и тоа врз основа на договорите со странски порачувачи, пријавите за склучена работа заверени од народната банка, или други исправи со кои се докажува дека кредитираното производство, односно подготвувањето за вршење услуги навистина ќе се реализира со извоз на стоки, односно со вршење услуги на странски туристи.“

3. По точка 9 се додава нова точка 9а, која гласи:

„9а. Кредитите од точка 4 став 1 под 4 на оваа одлука банките можат да ги користат за кредитирање на производството и на залихите во приоритетните области и гранки на стопанството на територијата на САП Косово утврдени во смисла на точка 5 став 1 под 4 од Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1975 година.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат кај Народната банка на Косово до вкупен износ од 200 милиони динари. Поблиските намени и услови за користење на овие кредити ги определува Народната банка на Косово, во спогодба со надлежниот покраински орган, со тоа што роковите за враќање на кредитите што банките им ги даваат на организациите на здружениот труд да не можат да бидат подолги од 3 месеци.

Кредитите од став 1 на оваа точка не можат да ги користат банките што кредитираат други банки за обезбедување на тековната ликвидност.“

4. Во точка 10 зборовите: „5, 6 и 9“ се заменуваат со зборовите: „5, 6, 9 и 9а“.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 53

21 јули 1975 година

Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите,  
гувернер  
на Народната банка  
на Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

590.

Врз основа на чл. 22 и 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ**

1. Одлуката за највисокиот износ до кој деловните банки можат да даваат гаранции во врска со финансирањето на инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/73) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 54

21 јули 1975 година

Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите,  
гувернер  
на Народната банка  
на Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

591.

Врз основа на чл. 9 и 10, член 18 став 3 и член 24 став 2 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 6/74), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО ЗА КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД МОЖАТ ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ, ОДНОСНО СУПЕРГАРАНЦИИ**

1. Во Одлуката за утврдување на кредитните работи со странство за кои овластените банки и организациите на здружениот труд можат да даваат гаранции, односно супергаранции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), во точка 4 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата од став 1 на оваа точка, ако се работи за мешани претпријатија основани во земјите во развој, овластени банки можат да даваат гаранции или супергаранции по кредитите што ги користат таквите претпријатија, ако вредноста на влогот на организацијата на здружениот труд изнесува најмалку 30%.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 56

22 јули 1975 година

Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите,  
гувернер  
на Народната банка  
на Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

## 592.

Врз основа на чл. 39 и 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во врска со член 14 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72, 71/72 и 52/73), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

## ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/74) по точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Работниците на коли за спиење и купчет коли на Југословенските железници можат да внесуваат во Југославија и динари што во странство во возот ќе ги наплатат од домашни или странски лица за продадените карти за користење на легла во тие коли“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 37

22 јули 1975 година

Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите,  
гувернер  
на Народната банка  
на Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

## 593.

Организациите на здружениот труд што учествуваат во надворешнотрговски промет на добиток и добиточни производи, на пленарниот состанок одржан на 22 јануари 1974 година склучија и потпишаа Општествен договор за условите и начинот на вршење на надворешнотрговски промет на добиток и добиточни производи, кој гласи:

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 26/72) и Уредбата за постапката за склучување и објавување на општествени договори за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), организациите на здружениот труд што учествуваат во надворешнотрговски промет на добиток и добиточни производи, во рамките на Стопанската комора на Југославија, склучуваат

## ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

## ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА ДОБИТОК И ДОБИТОЧНИ ПРОИЗВОДИ

## Член 1

Со овој општествен договор (во натамошниот текст: Договор) организациите на здружениот труд (во натамошниот текст: учеснички на Договорот) го регулираат начинот и условите за вршење на

надворешнотрговски промет на следните производи при извозот:

| Тарифен<br>Број | Наименување на производите                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                                                                            |
| 01.01           | Коњи, магарина, маски и мули, живи                                                                                                                           |
| 01.02           | Говеда, живи, вклучувајќи и биволи                                                                                                                           |
| 01.03           | Свињи, живи                                                                                                                                                  |
| 01.04           | Овци и кози, живи                                                                                                                                            |
| 01.05           | Живина, жива (кокошки, мисирки, гуеки, пајки и морки)                                                                                                        |
| 01.06           | Други животни, живи                                                                                                                                          |
| 02.01           | Месо и кланични производи за јадење од животни од тар. бр. 01.01 до 01.04 заклучно, свежи, разладени или смрзнати                                            |
| 02.02           | Заклана живина и други кланични производи од живина за јадење (освен цигерот), свежи, разладени или смрзнати                                                 |
| 02.03           | Цигер од живина, свеж, разладен, смрзнат, солен или во саламура                                                                                              |
| 02.04           | Друго месо и други кланични производи за јадење, свежи, разладени или смрзнати                                                                               |
| 02.05           | Свинска сланина и сало, ослободени од мршаво месо, живинско сало, нетопено и непресувано, свежи, разладени, смрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени |
| 02.06           | Месо и кланични производи за јадење, од сите видови (освен цигерот од живина) солени, во саламура, сушени или чадени                                         |
| 04.01           | Млеко и кајмак, свежи, неконцентрирани или неразблажени                                                                                                      |
| 04.02           | Млеко и кајмак, конзервирани, концентрирани или заблажени                                                                                                    |
| 04.03           | Путер                                                                                                                                                        |
| 04.04           | Сирење и урда                                                                                                                                                |
| 05.04           | Црева, бабулиња и желудници од животни (освен од риби), цели или во парчиња                                                                                  |
| 05.07           | Перје и пердув и друго                                                                                                                                       |
| 05.08           | Коски                                                                                                                                                        |
| 05.09           | Рогови                                                                                                                                                       |
| 05.15           | Крв од животни                                                                                                                                               |
| /2              |                                                                                                                                                              |
| 15.01           | Свинска и живинска маст                                                                                                                                      |
| 15.02           | Лој говедски, овчи и козји, суров топен или издвоен со помош на растворувачи, вклучувајќи го и „првиот сок“                                                  |
| 16.01           | Колбаси и слични производи од месо, од други кланични производи за јадење, или од животинска крв                                                             |
| 16.02           | Други преработки и конзерви од месо или од други кланични производи за јадење                                                                                |
| 16.03           | Екстракти и сокови од месо                                                                                                                                   |
| При увозот:     |                                                                                                                                                              |
| 01.01           | Коњи, магарина, маски и мули, живи                                                                                                                           |
| 01.03           | Свињи, живи                                                                                                                                                  |
| 01.06           | Други животни, живи                                                                                                                                          |
| 02.03           | Цигер од живина, свеж, разладен, смрзнат, солен или во саламура                                                                                              |
| 02.04           | Друго месо и други кланични производи за јадење, свежи, разладени или смрзнати                                                                               |
| 05.04           | Црева, бабулиња и желудници од животни (освен од риби), цели или во парчиња                                                                                  |
| 05.07           | Перје и пердув и друго                                                                                                                                       |
| /1,2            |                                                                                                                                                              |
| 05.08           | Коски                                                                                                                                                        |
| 05.09           | Рогови                                                                                                                                                       |
| 05.15           | Крв од животни                                                                                                                                               |
| /2              |                                                                                                                                                              |

Учесничките на Договорот се согласуваат, врз самоуправни основа, да организираат единствен настан на странски пазари, регионално да го усогласуваат извозот и увозот и да ја усогласуваат цената и другите услови за продажба, односно купување на добиток и добиточни производи.

**Член 2**

Учесничките на Договорот своето работење во врска со предметот на овој договор го вршат во согласност со позитивните прописи, со овој договор, како и со насоките на економската политика на Југославија.

**Член 3**

Организираното настапување, регионалното насочување и усогласувањето на цените и на другите услови за продажба на учесничките на Договорот се состојат првенствено во тоа што:

— договорно и организирано да настапуваат на странски пазари,

— договорно да го определуваат носителот на работата за извоз на одделни пазари,

— носителот на работата да води преговори и да склучува договори во границите на минималните услови што ќе ги определат учесничките на Договорот на начинот предвиден со Договорот,

— носителот на работата, при водењето на преговори и склучувањето на договори, да се придржува кон минималните услови за продажба определени зависно од видот на стоките, пазарот и др.,

— пред почетокот на преговори за работите од претходната алинеја заинтересираните учеснички на Договорот писмено да се изјаснат за количествата, видовите, роковите, начинот на испорака и квалитетот на стоките со кои сакаат да учествуваат во извршувањето на евентуално склучена работа,

— учеството на заинтересираните организации на здружениот труд во контингентот за извоз за одделни источноевропски пазари да се определува договорно, водејќи сметка, помеѓу другото, за височината на учеството на тие организации во извозот на конвертибилните пазари во претходната година,

— организациите на здружениот труд се должни да ја извршат испораката на стоките во количеството определено врз основа на претходната алинеја и според другите услови пропишани со Договорот, а по цената што ќе ја постигне носителот на работата, но не помала од минималната утврдена цена,

— да утврдуваат единствена програма за извоз и увоз на добиток и добиточни производи што се предмет на Договорот,

— надворешнотрговскиот промет на производите што се предмет на Договорот врзан за пазарот на Европската економска заедница да го насочуваат и извршуваат во согласност со одредбите на Спогодбата меѓу Европската економска заедница и Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

— зависно од условите на странските пазари, да ги определуваат количествата и видовите на производи што во определени периоди ќе се извезуваат на одделни пазари, како и минималните услови под кои ќе се извезуваат тие производи,

— договорно да ги утврдуваат минималните услови за продажба на странски пазари, особено во поглед на цената, количеството, квалитетот, роковите за испорака, начинот на испорака и видот на стоките, и тоа пред почетокот на преговорите,

— цените и другите услови при извозот на стоки на конвертибилните пазари да се определуваат по потреба, а најмалку еднаш неделно,

— органот овластен за спроведување на Договорот да го известуваат за странските фирми што работат несолидно,

— во рамките на одобрениот увоз, да се договараат од кој пазар, по кои цени и под кои други услови ќе се врши увозот,

— да учествуваат во изборот на најповолен понудувач и увозник, првенствено преку лицитација,

— да ги утврдуваат и другите услови за организирано и единствено настапување на странски пазари.

**Член 4**

Учесничките на Договорот на пленарен состанок:

— донесуваат деловниот за работата на пленарниот состанок во кој треба особено да се предвиди начинот на изборот на работното претседателство, на верификациона комисија и заверувачи на записникот, содржината на записникот и др.,

— ги утврдуваат начелата за заедничка деловна политика во вршењето на надворешнотрговски промет на производите што се предмет на Договорот,

— одлучуваат по жалби од учесничките на договорот,

— разгледуваат и одлучуваат и по други прашања од Договорот.

**Член 5**

Пленарен состанок на учесничките на Договорот се одржува по потреба, а најмалку еднаш годишно, и на него, помеѓу другото, се разгледува извештајот за извршувањето и применувањето на Договорот во периодот меѓу два состанок.

Пленарниот состанок го свикнува органот овластен за спроведување на Договорот.

Пленарниот состанок се свикнува и на барање од учесничките на Договорот што во претходната година учествувале во надворешнотрговски промет на производите што се предмет на Договорот со најмалку 33%.

**Член 6**

На пленарниот состанок учесничките на Договорот полноважно одлучуваат ако се присутни на него учесничките на Договорот што во надворешнотрговски промет на производите што се предмет на Договорот во претходната година учествувале со најмалку 85%.

Одлуките на пленарниот состанок се полноважни ако за нив гласале учесничките на Договорот што во надворешнотрговски промет на производите што се предмет на Договорот, учествувале во претходната година со најмалку 85%.

**Член 7**

Учеснички во Договорот можат да бидат:

— организациите на здружениот труд што се производители на стоките што се предмет на Договорот, а кои се извезуваат,

— трговските организации на здружениот труд што се занимаваат со организирање на производството на стоките што се предмет на Договорот и што ги извезуваат тие стоки,

— организациите на здружениот труд што вршат откуп на стоките што се предмет на Договорот и што ги извезуваат тие стоки,

— производителските организации на здружениот труд за чии потреби се увезуваат стоките што се предмет на Договорот,

— организациите на здружениот труд што стоките кои се предмет на Договорот ги увезуваат во свое име и за своја сметка.

**Член 8**

Договорот е склучен на неопределено време.

Раскинувањето на Договорот се врши во согласност со важечките прописи.

**Член 9**

Организациите на здружениот труд од член 7 на Договорот се должни да се придржуваат кон одредбите од Договорот, како и кон другите акти донесени врз основа на него, што го регулираат организиранот настап на странски пазари, без оглед на тоа дали се учеснички на Договорот.

**Член 10**

Спрема организациите на здружениот труд наведени во член 7 од Договорот што не постапуваат според одредбите од Договорот и актите донесени врз основа на него, може да се изрече мерката губење право да бидат избирани за носител на работа во време до една година.

## Член 11

Учесничките на Договорот ги овластуваат органите на управување на Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи да го спроведуваат Договорот, освен по прашањата за утврдување на програмата за извоз и увоз и определување носител на работа за одделни пазари.

За спроведувањето на Договорот органите на управување на Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи се должни да поднесуваат извештај до учесничките на Договорот.

Организациите на здружениот труд потписнички на Договорот:

„Југоекспорт“ — Белград, „Шумапродукт“ — Сараево, „Кметийски комбинат“ — Шентјур, „Коопекспорт“ — Загреб, „Македонијакооп“ — Скопје, „Индекс-Првена звезда“ — Крагуевац, „Карнекс“ — Врбас, „Месопроект“ — Пула, „Експортбиле“ — Херцег Нови, „Подрињеекспорт“ — Белград, ПИК „Врбовац“ — Врбовац, „Агроимпекс“ — Загреб, „Пољопродукт“ — Белград, „Месокомбинат“ — Риека, „Кооператива“ — Гарешница, „Месокомбинат“ — Лесковац, „Буеекспорт“ — Бие, „Агропродукт“ — Суботица, „Југославијакомерц“ — Белград, ИПК „Врбас“ — „Свињогојство“ — Врбас, „Србија 10. октобар“ — Велика Плана, ПИК „Тител“ — Тител, „29 новембар“ — Суботица, „Кланица и ладилник“ — Скопје, „Победа“ — Аранѓеловац, ПИК „Слеме“ — Загреб, „Подравка“ — Копривница, ЗИК „Куманово“ — Куманово, „Приморјеекспорт“ — Нова Горица, „Вајда“ — Загреб, „Адриакомерц“ — Копер, „Агроекспорт“ — Белград, „Венац“ — Нови Сад, „Хмезад“ — Жалец, „Емона“ — Љубљана, „Агарија“ — Копер, „Груда“ — Љубљана, АИК „Душан Арсиќ“ — Пожаревац, „Генексаграр“ — Белград, „Србокооп“ — Белград, „Бимекс“ — Врчко, „Копропродукт“ — Нови Сад, „Центрокооп“ — Белград, МИ „Срем“ — Шид, ЗИК „Овче поле“ — Скопје, „Шумадијаекспорт“ — Смедеревска Паланка, „Пољопроект“ — Ниш, „Стококооп“ — Скопје, „Југопродукт“ — Белград, „Стокопроект“ — Скопје, „Славија“ — Скопје, „5 мај“ — Вјеловар, „Кметийско пословно здружение“ — Љубљана, ПИК „Сомбор“ — Сомбор, БИМ „Славија“ — Белград, „Словенијапроект“ — Белград, „Интерекспорт“ — Белград, „Упи“ — Сараево, „Хепок“ — Мостар, „Гавриловиќ“ — Петриња, „Јадран“ — Сежана, ПК „Бачка“ — Сомбор, „Помурка“ — Мурска Собота, „Митрос“ — Сремска Митровица, „Центропром“ — Белград, „Пословно удружение за сточарство“ — Осиек, „Беље“ — Дарда, „Југоинспект“ — Белград, ПК „Београд“ — Падинска Скела, „Војводина“ — Нови Сад, „Мачванин“ — Богатиќ, „Ули“ ООУР „Вучјак“ — Босански Брод, „Инкоунион“ — Скопје, „Агромакедонија“ — Скопје, „Пословно удружение слатководног рибарства“ — Загреб, „Кобекс“ — Белград, „Прогрес“ — Белград, ПИК „Експорт“ — Умаг, „Агропосавље“ — Загреб, „Импро“ — Приедор, „Интерекспорт“ — Нови Сад, „Тимотекс“ — Белград, ЗИК „Пелагонија“ — Витола, „Тргопрогрес“ — Умаг, „Агропродукт“ — Белград, „Бродокомерц“ — Риека и „Далма“ — Сплит.“

Општествениот договор го прифатија Стопанската комора на Југославија, со актот бр. 1702/104 од 15 февруари 1974 година и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија со актот бр. 17-5569/1 од 30 јули 1974 година. Општествениот договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 594.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на шеќер и Сојузниот извршен совет склучуваат

## ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

## ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ШЕЌЕР И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО ПОТРЕБНИ КОЛИЧЕСТВА ШЕЌЕР

## Член 1

Во Општествениот договор за цените за шеќер и за обезбедување на домашниот пазар со потребни количества шеќер („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/74) во член 9 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок, производителите на шеќер можат во 1975 година средствата од став 2 на овој член да ги користат за реконструкција и проширување на постојните капацитети за преработка и за изработка на проекти за нови фабрики за шеќер и пред склучувањето на општествениот договор од тој став.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: „од став 2“ се заменуваат со зборовите: „од ст. 2 и 3“.

## Член 2

Овој општествен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

25 јули 1975 година  
Белград

За Сојузниот извршен совет,  
сојузен секретар  
за пазар и цени,  
Имер Пуља, с. р.

За Пољопривредни комбинат  
„Београд“ Индустрија шеќера  
и врења — Белград,

Пантиќ Станислав, с. р.

За Пољопривредно-индустријски комбинат „Куприја“,  
Фабрика шеќера — Куприја,

Мирослав Кулафиќ, с. р.

За Индустријско-пољопривредни комбинат „Серво Михал“,  
Фабрика шеќера — Зрењанин,

Пејак Петер, с. р.

За Комбинат „Врбас“, Фабрика шеќера — Врбас,  
Шпира Жарковиќ, с. р.

За Индустријско-пољопривредни комбинат „Црвенка“,  
Фабрика шеќера и шпирита — Црвенка,

Радован Бакоч, с. р.

За Фабрика шеќера — Ковин,  
Милован Миловановиќ, с. р.

За Агроиндустријски комбинат „Сента“,  
Фабрика шеќера — Сента,

Миклош Хорват, с. р.

За Пољопривредно - инду-  
стријски комбинат „Сир-  
миум“, Фабрика шеќера —  
Сремска Митровица,  
**Никола Стојишиќ, с. р.**

За Пољопривредно - инду-  
стријски комбинат, Фабрика  
шеќера — Пек,  
**Јован Јовановиќ, с. р.**

За Индустриско-пољоприв-  
редни комбинат Осијек,  
Творница шеќера и кандита  
— Осијек,  
**Мартин Рознер, с. р.**

За Пољопривредно - инду-  
стријски комбинат „Беље“,  
Творница шеќера — Бели  
Манастир,  
**Фрањо Тормаш, с. р.**

За Пољопривредно-прехрам-  
бени комбинат — Жупања,  
Индустрија шеќера и врења  
„Борис Кидрич“ — Жупања,  
**Тошиќ Недељко, с. р.**

За Земјоделск-индустрис-  
ки комбинат „Целагонија“  
— Битола, Фабрика за ше-  
кер, квасец, шпиритус и  
јаглена киселина — Битола,  
**Андон Чобанов, с. р.**

## 595.

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-  
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“,  
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот  
и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАУС-  
ТИЧНО ПЕЧЕН И КАУСТИЧНО ПЕЧЕН И МЕЛЕН  
МАГНЕЗИТ

1. Претставникот на производителот и претс-  
тавниците на потрошувачите на 13 март 1975 година  
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-  
чените цени за каустично печен и каустично печен  
и мелен магнезит, со тоа што производителската  
организација на здружениот труд да може да ги  
зголеми своите затечени продажни цени, при постој-  
ните услови на продажбата, така што највисоките  
продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| — каустично печен магнезит         | Дин/т |
| — каустично печен и мелен магнезит | 1.547 |
|                                    | 2.002 |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат  
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги  
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-  
вите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот  
завод за цени, со решение бр. 1803 од 21 јули 1975  
година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден  
од денот на објавувањето во „Службен лист на  
СФРЈ“.

Претставник на производителот: Рудник и ин-  
дустија магнезита „Голеш“ — Магура.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „На-  
предок“ — Загреб, „Дуролит“ — Загреб, ИНА —  
Кутина и „Солипром“ — Белград.

## 596.

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-  
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“,  
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-  
те и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА  
ВУЛКАНСКИ ТУФОВИ

1. Претставниците на производителите и претс-  
тавниците на потрошувачите на 13 мај 1975 година  
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-  
чените цени за вулкански туфови, со тоа што про-  
изводителските организации на здружениот труд да  
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-  
ни, при постојните услови на продажбата, до 17%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат  
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги  
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-  
вите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот  
завод за цени, со решение бр. 3362 од 21 јули 1975  
година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден  
од денот на објавувањето во „Службен лист на  
СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Опалска  
бреца“ — Куманово, „Опалит“ — Цешиново,  
„Неметали“ — Врањска Бања, „Монтажа“ — Жа-  
лец и „Оља“ — Шмартно об Паки.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Са-  
лонит Анхово“ — Анхово, Истарске творнице  
цементата и хидратизираног вапна — Пула, Твор-  
ница цементата — Умаг, Цементарна Трбовље —  
Трбовље, „Слобода“ — Загреб, „Усје“ — Скопје,  
„Далмација-цемент“ — Сплит и „Поповац“ —  
Нови Поповац.

## 597.

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-  
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“,  
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производи-  
тели-те и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА САНИ-  
ТАРНА КЕРАМИКА

1. Претставниците на производителите и претс-  
тавниците на потрошувачите на 22 јануари 1975 го-  
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на  
затечените цени за санитарна керамика, со тоа што  
производителските организации на здружениот труд  
да можат да ги зголемат своите затечени продажни  
цени, при постојните услови на продажбата, до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат  
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги  
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-  
вите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот  
завод за цени, со решение бр. 925 од 21 јули 1975  
година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден  
од денот на објавувањето во „Службен лист на  
СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југокерами-  
ка“ — Загреб и „Керамика“ — Младеновац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Грамекс“ — Љубљана, „Керакомерц“ — Загреб, „Запрешиќ“ — Запрешиќ, „Стекло“ — Љубљана, „Бродомеркур“ — Сплит, „Кристалимпорт“ — Белград, „Копаноик“ — Белград, „Огрев“ — Белград, „Искра“ — Белград, „Експорт-импорт Осиек“ — Осиек, Караорман — Скопје, ДАБ — Титов Велес, „Графа“ — Кралево, „Метал“ — Бања Лука, „Дрвоимпекс“ — Титоград, „Агро-механика“ — Скопје, „Графевинар“ — Нови Сад, „Југометал“ — Белград, „Фероелектро“ — Сараево, Пословно удружение „Заврај“ — Белград, „Феримпорт“ — Загреб и „Грамаат“ — Загреб.

## 598.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНЦЕНТРАТ НА МАГНЕТИТ ЗА ТЕШКО-ТЕЧНИ СЕПАРАЦИИ**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 26 декември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за концентрат на магнетит за тешко-течни сепарации, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена за концентрат на магнетит за тешко-течни сепарации да изнесува 1.143,25 дин/t.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 176 од 17 јули 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: Ибарски рудници каменог угља и метала — Бањевац на Ибар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Крека-Бановиќи“ — Тузла, Средњобосански рудници — Зеница, Ибарски рудници каменог угља и метала ООУР „Сепарација“ — Бањевац на Ибар.

## 599.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РИБИНИ КОНЗЕРВИ И ЗА ДЛАБОКО СМРЗНАТИ ДОРАБОТЕНИ РИБИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 20 ноември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена

на затечените цени за рибини конзерви и за длабоко смрзнати доработени риби, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- |                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| 1) конзерви со ситна сина риба во маслиново масло | до 17% |
| 2) конзерви со ситна сина риба во семеново масло  | до 10% |
| 3) конзерви со ситна сина риба мешана со зеленчук | до 14% |
| 4) конзерви со скупи во семеново масло            | до 13% |
| 5) конзерви со скупи мешани со зеленчук           | до 12% |
| 6) конзерви со тониди во маслиново масло          | до 15% |
| 7) конзерви со тониди во семеново масло           | до 15% |
| 8) конзерви со тониди мешани со зеленчук          | до 15% |
| 9) солена риба во маслиново масло                 | до 20% |
| 10) солена риба во семеново масло                 | до 18% |
| 11) солена риба                                   | до 10% |
| 12) спрат, брислинг                               | до 20% |
| 13) рибина паштета                                | до 8%  |
| 14) рибина чорба                                  | до 8%  |
| 15) конзерви со риби за кучиња и мачки            | до 10% |
| 16) длабоко смрзната доработена риба              | до 11% |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4248 од 23 јули 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Деламарис“ — Изола, „Адрија“ — Задар, „Јадранка“ — Вела Лука, „Нептун“ — Комижа, „Сардина“ — Постире, „Мардешки“ — Сали, „Мирна“ — Ровињ, „Бродокомерц“ — Риека, „Риба“ — Риека, „Плава Лагуна“ — Пореч и „Рибарство“ — Титоград.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Колонијал“ — Марибор, „Меркс“ — Цеље, „Комерц“ — Белград, „Плава Лагуна“ — Пореч, „Центроколонијал“ — Нови Сад, „Горица“ — Белград, „Центрокооп“ — Белград, „Тргопроммет“ Суботица, „Мирна“ — Розин и „Славија“ — Скопје.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за начинот на остварување на премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75 и 31/75, се поткрала долунаведената грешка та се дава

**ИСПРАВКА****НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА МЛЕКО И ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА, ЈУНИЊА И ЈАГНИЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈЕ ЗА СВЕЖО МЕСО**

Во Исправката на Наредбата за начинот на остварување на премијата за млеко и згоени тели-

ња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо, наместо текстот:

„— 60811-637-3476 Средства за премии за згоени телиња, јуниња и јагниња

— 60811-637-3481 Средства за компензации за свежо говедско, свинско, овчо и пилешко месо.“

треба да стои:

„— 60811-637-3481 Средства за премии за згоени телиња, јуниња и јагниња

— 60811-637-3476 Средства за компензации за свежо говедско, свинско, овчо и пилешко месо.“

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 24 јули 1975 година.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

### ОДЛУКА

#### ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОГОНОТ ВО ЗАГРЕБ ВО ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД „ЦИЈАНИЗАЦИЈА-КОМЕРС“ ВО ЗАГРЕБ ВО СОСТАВ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЦЕНТАР“ ВО КОПЕР

I. Работниците на дел од работната организација „Центар“ во Копер поведоа пред Уставниот суд на Југославија спор по повод организирањето на основната организација на здружениот труд „Цијанизација-комерс“ во Загреб во состав на таа работна организација. Во предлогот наведоа дека погонот во Загреб не ги исполнува условите да се организира во основна организација на здружениот труд, затоа што работите на тој погон не претставуваат работна целина што може самостојно да се потврди како вредност на пазарот или во работната организација. Образложувајќи ја оваа констатација наведоа дека Погонот во Загреб фактично врши само работи на цијанизација, што се состојат од дезинфекција, дезинсекција и дератизација, додека работите на комерцијалата со одлука на работничкиот совет донесена на крајот на 1974 година, се пренесени од погонот врз матичната работна организација. Поради тоа, Погонот во Загреб практично и не вршел работи на комерцијалата во моментот на донесувањето на оспорената одлука, ниту располагал со потребни стручни кадри за вршење на тие работи.

Во предлогот посебно се истакнува дека Погонот во Загреб матичната работна организација го организира со задача да ги пласира производите на матичната организација низ комерцијална служба, потоа да ги врши работите на цијанизација, како и работите на печатница и производство на цртан филм. Организирањето на дејноста на печатница и цртан филм не успеало, та се претрпени големи деловни загуби. Комерцијалните работи исто така се вршени со големи загуби. Поради тоа, моментата состојба на деловните загуби во Погонот Загреб го достигна износот на доходот на работната организација според завршната сметка за 1974 година, кои загуби мора да ги покрие делот од работната организација чие седиште е во Копер.

Од наведените причини, подносителите на предлогот предложија Уставниот суд на Југославија да оцени дали, под наведените услови, Погонот во Загреб ги исполнува условите да се организира во основна организација на здружениот труд.

Работниците на Погонот во Загреб ги оспоруваат наводите на предлогот што се однесуваат на деловните загуби и работењето на комерцијалната служба, и тврдат дека не учествувале ниту во организирањето на дејноста цртан филм и печатница ниту во вршењето на комерцијалните работи поради кои настанале деловните загуби. Тие работи ги вршеле работници што повеќе не се вработени во работната организација „Центар“ во Ко-

пер, та затоа работниците на Погонот не се чувствуваат одговорни за создадените загуби. Тие сметаат дека дел од комерцијалните работи што ги вршел сегашниот состав на Погонот, пред пренесувањето на тие работи во комерцијалната служба на матичната организација, го вршеле успешно и дека би можеле и натаму да ги вршат, со пополнување во Погонот на работни места на кои би работеле комерцијалисти. Работите на цијанизацијата континуирано се вршеле, без тешкотии и загуби и за вршење на тие работи Погонот има два стручна работника вработени со половина работно време и еден приучен работник. Работниците на Погонот сметаат дека со проширување на оваа служба и со вработување на нови работници би успеале да остварат позитивни деловни резултати во цијанизацијата. Од овие причини предлагаат Уставниот суд на Југославија да ја потврди Одлуката за организирање на основната организација на здружениот труд „Цијанизација-комерс“ во состав на работната организација „Центар“, Копер.

II. Уставниот суд во претходната постапка и на јавната расправа одржана на 1 јули 1975 година, утврди дека член 9 од Статутот на работната организација „Центар“ во Копер предвидува Погон во Загреб, како единица со посебна пресметка, чиј предмет на работењето е: производство на цртани филмови, печатница, цијанизација и комерцијала. Погонот во Загреб не успеал да се организира на начинот предвиден со статутот, а во обидите на ваквото организирање претрпел деловни загуби.

Со Одлуката за организирање на Основната организација на здружениот труд „Цијанизација-комерс“ работните луѓе на Погонот во Загреб предвиделе новоорганизираната основна организација да се занимава со цијанизација и со комерцијални работи. Во постапката пред Уставниот суд на Југославија е утврдено дека Погонот во Загреб располага со стручен кадар за работите на цијанизација, а дека нема стручен кадар за комерцијални работи, бидејќи кон крајот на 1974 година работата на комерцијалата, заедно со вработените работници е припоена кон комерцијалната служба на работната организација „Центар“ во Копер.

III. Врз основа на утврдената фактична состојба, Уставниот суд на Југославија стекна уверение дека Погонот во Загреб не ги исполнува условите да се организира во основна организација на здружениот труд. Ова првенствено поради тоа што непотполната организираност на работите што погонот моментно ги врши и деловните загуби што се претрпени во обидот на организирањето на тие работи, укажуваат дека работата на Погонот во Загреб, работејќи во рамките на Работната организација „Центар“ во Копер, не успеал да се потврди како самостојна вредност на пазарот и дека со самото тоа не дава гаранции за успешно работење како основна организација на здружениот труд. Судот не можеше да ги земе предвид идните перспективни развој на Погонот како што се проширување на работите, отворање и пополнување на нови работни места и слично, бидејќи според уставот и законот работниците на дел од работна организација, што сочинуваат работна целина, имаат право тој дел да го организираат во основна организација на здружениот труд ако резултатот од нивниот заеднички труд може самостојно да се изрази како вредност на пазарот или во работната организација. Според оцената на Уставниот суд на Југославија е потребно условите за организирање да се стекнале во моментот на донесувањето на одлуката за организирањето, а тоа значи веќе во тој момент делот на работната организација да претставува работна целина и да може самостојно да се изрази како вредност на пазарот или во работната организација.

Погонот во Загреб во моментот на донесувањето на одлуката за организирање на претставувал работна целина бидејќи не ги вршел ниту кадровски

бил оспособен да врши една од двете дејности што ги определил како свој предмет на работењето, т.е. воопшто не вршел комерцијални работи. Освен тоа, со негативниот деновен биланс во текот на три години, работата на Погонот во Загреб во моментот на организирањето во основна организација не можела самостојно да се потврди како вредност на пазарот или во работната организација, та поради тоа не ги исполнува условите од член 36 став 1 од Уставот на СФРЈ и член 33 од Законот за конституирањето и запишувањето во судскиот регистар на организациите на здружениот труд да се организира во основна организација на здружениот труд.

IV. Од наведените причини, на седницата одржана на 1 јули 1975 година, согласно со член 34 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија донесе

#### О д л у к а

1. Погонот во Загреб не ги исполнува условите да се организира во основна организација на здружениот труд „Цијанизација-комерс“ во Загреб во состав на работната организација „Центар“ во Копер.

2. Се поништува Одлука за организирањето на Погонот во Загреб во основна организација на здружениот труд „Цијанизација-комерс“ во Загреб во состав на работната организација „Центар“ во Копер, од 3 март 1975 година.

V. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Судот Никола Секулиќ, како претседавач и членовите на Судот Милорад Достаниќ, Радивоје Главиќ, Арпад Хорват, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Мијушко Шибалиќ, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У бр. 322/75

1 јули 1975 година

Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,

Никола Секулиќ, с. р.

#### О Д Л У К А

#### ЗА ОЦЕНА НА СОГЛАСНОСТА НА ЧЛЕН 187 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН СО УСТАВОТ НА СФРЈ

I. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 1 и член 384 став 1 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 13 јуни 1974 година донесе Одлука У бр. 427/73 со која утврди дека член 187 од Царинскиот закон не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Со член 187 од Царинскиот закон е пропишана обврска на воздухопловното пристаниште да ѝ ги обезбеди на царинарницата без надоместок најнужните простории за контрола на прометот и за спроведување на мерките на царински надзор.

II. Оценувајќи ја уставноста на член 187 од Царинскиот закон, Уставниот суд на Југославија во донесувањето на својата одлука тргна од тоа дека во член 13 од Уставот на СФРЈ е утврдено неотуѓивото право на работа на работникот во здружениот труд со општествените средства и како слободен и рамноправен со другите работници да управува со својот труд и со условите и резултатите од својот труд. Според став 2 на тој член, правата, обврските и одговорностите во поглед на располагањето со општествените средства се уредуваат со устав и со закон. Според мислењето на Уставниот суд на Југославија, правото на федерацијата, во согласност со природата и намената на општестве-

ните средства, да го уредува располагањето со тие средства не може да биде основ за одземање или ограничување на правата на организациите на здружениот труд во поглед на недвижностите во општествена сопственост. Член 13 од Уставот на СФРЈ го утврдува системот и односите во располагањето со средствата во општествена сопственост и како таков ја карактеризира природата на самуправните социјалистички продукциони односи.

Одредбата што зборува изречно за ограничувањето на правата на организациите на здружениот труд во поглед на недвижностите е содржана во член 25 од Уставот на СФРЈ и од неа произлегува дека постои уставна можност за ограничување на тие права, но истовремено е обезбедена и уставна заштита на тие права со соодветен надоместок, по постапката пропишана со закон и утврдувањето на општиот интерес. Бидејќи во овој случај општиот интерес не е спорен, ограничувањето на правата во поглед на недвижностите, според ставот на Уставниот суд на Југославија е можно, под услов да се обезбеди соодветен надоместок.

Како и во други случаи, и во предметниот спор е несомнено дека федерацијата во согласност со член 281 од Уставот на СФРЈ можеше да го ограничи правото на располагање на организацијата на здружениот труд во поглед на недвижностите со кои располага. Меѓутоа, бидејќи во Царинскиот закон го користела тоа право, а не обезбедила надоместок, Уставниот суд на Југославија смета дека го повредила интересот и правата на организацијата на здружениот труд што таа ги има во смисла на чл. 13 и 25 од Уставот на СФРЈ. Имено, ограничувајќи го правото на располагање со недвижностите, без надоместок, федерацијата префрли дел од општите општествени трошоци, што се однесуваат на финансирањето на царинската служба, врз товар на доходот на конкретната организација на здружениот труд и со тоа не само што го ограничи правото на располагање со недвижностите туку и присилно одзеде дел од доходот на организацијата на здружениот труд што таа го остварила како и која и да било друга организација под општите услови на работењето пропишани со Уставот и со закон.

Бидејќи со овој акт на федерацијата, а што е веќе истакнато, се повредени битните права на работниците во здружениот труд, што претставуваат конститутивен елемент на основниот продуктивен однос со кој се определува карактерот на самоуправното социјалистичко општество Уставниот суд на Југославија утврди дека член 187 од Царинскиот закон не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

III. Одлуката на Уставниот суд на Југославија, е доставена, врз основа на член 384 став 1 од Уставот на СФРЈ до Собранието на СФРЈ на 10 јули 1974 година. Рокот од шест месеци што му стоеше на располагање на Собранието на СФРЈ во смисла на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, на барање од Собранието, согласно со член 384 став 3 од Уставот на СФРЈ е продолжен уште за шест месеци.

Уставниот суд на Југославија утврди дека Собранието на СФРЈ во определниот рок, т.е. до 10 јули 1975 година не го усогласи членот 187 од Царинскиот закон со Уставот на СФРЈ.

IV. Од изложеното, а врз основа на член 384 став 4 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија донесе

#### О д л у к а

1. Се утврдува дека член 187 од Царинскиот закон, што го донесе Сојузната скупштина на 13 април 1973 година, престана да важи на 10 јули 1975 година во делот со кој е утврдена обврската на воздухопловно пристаниште да ѝ ги обезбеди на царинарницата без надоместок најнужните простории.

V. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот Никола

Секулиќ и судиите Милорад Достаниќ, Радивое Главик, Арпад Хорват, Радојка Катик, Димо Кантарџиски, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво Сунарик, Мишко Шибалиќ, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У бр. 427/73

11 јули 1975 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд  
на Југославија,  
Никола Секулиќ, с. р.

## СОДРЖИНА:

|                                                                                                                                                                                                                       | Страна |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 567. Одлука за дополнување на Одлуката за дополнување на Одлуката за обврска за прибавување дозволи за увоз на определени производи за храна — — — — —                                                                | 1085   |
| 568. Одлука за основање подрачни организации единици во состав на Сојузниот пазарен инспекторат — — — — —                                                                                                             | 1085   |
| 569. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот — — — — —                                                                           | 1085   |
| 570. Одлука за дополнување на Одлуката за гарантираните цени за пченица од родот на 1975 година — — — — —                                                                                                             | 1086   |
| 571. Одлука за определување на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки што подлежат на контрола на квалитетот во надворешнотрговскиот промет — — — — —                                        | 1086   |
| 572. Одлука за височината и начинот на плаќање на надомест за покривање на трошоците за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет — — — — —                    | 1088   |
| 573. Одлука за определување на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки за кои во надворешнотрговскиот промет контрола на квалитетот можат да вршат организациите на здружениот труд — — — — — | 1088   |
| 574. Одлука за зголемување на кредитите на Народната банка на Југославија на деловните банки за кредитирање на сезонските залихи домашна пченица — — — — —                                                            | 1089   |
| 575. Правилник за употреба на знакот на црвен крст во вооружените сили на Југославија и посебната лична карта на санитарскиот персонал — — — — —                                                                      | 1089   |
| 576. Наредба за определување на роковите за применување на цените од ценовниците што се доставуваат на евиденција до Сојузниот завод за цени — — — — —                                                                | 1092   |
| 577. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Oggi“ — — — — —                                                                                                                                   | 1093   |
| 578. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Наша Луца“ — — — — —                                                                                                                              | 1093   |
| 579. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „La Stampa“ — — — — —                                                                                                                                | 1093   |
| 580. Правилник за измени на Правилникот за користење на бесплатно и повластено возење на носителите на „Партизанска споменица 1941“ — — — — —                                                                         | 1093   |
| 581. Правилник за измени на Правилникот за користење на бесплатно и повластено возење на лицата одликувани со Орден на народен херој — — — — —                                                                        | 1095   |
| 582. Правилник за измени на Правилникот за користење на бесплатно возење на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ — — — — —                | 1095   |
| 583. Наредба за начинот на остварување на премијата за соја — — — — —                                                                                                                                                 | 1096   |
| 584. Список на готовите лекови за чие пуштање во промет е дадена согласност во периодот од 1 јануари до 31 мај 1975 година — — — — —                                                                                  | 1096   |
| 585. Список на готовите лекови во нови облици и пакувања за чие пуштање во промет е дадена согласност во периодот од 1 јануари до 31 мај 1975 година — — — — —                                                        | 1103   |
| 586. Список на готовите лекови и облиците или пакувањата на готовите лекови за кои е донесено решение за укинување на согласноста за пуштање во промет, во периодот од 1 јануари до 31 мај 1975 година — — — — —      | 1105   |
| 587. Решение за укинување на царинскиот реферат на Царинарницата Суботица со седиште во Поштата Суботица — — — — —                                                                                                    | 1107   |
| 588. Одлука за пуштање во оптек на пригодно издание на ковани пари од 5 динари по повод 30-годишнината од ослободувањето на Југославија и победата над фашизмот — — — — —                                             | 1107   |
| 589. Одлука за дополненија на Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1975 година — — — — —                                                                                                     | 1107   |
| 590. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за највисокиот износ до кој деловните банки можат да даваат гаранции во врска со фиксирањето на инвестициите — — — — —                                               | 1108   |
| 591. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на кредитните работи со странство за кои овластените банки и организациите на здружениот труд можат да даваат гаранции, односно супергаранции — — — — —               | 1108   |
| 592. Одлука за дополнување на Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство — — — — —                                                                                      | 1109   |
| 593. Општествен договор за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет на дебиток и добиточни производи — — — — —                                                                                       | 1109   |
| 594. Општествен договор за измена и дополнување на Општествениот договор за цени за шеќер и за обезбедување на домашниот пазар со потребни количества шеќер — — — — —                                                 | 1111   |
| 595. Спогодба за промена на затечените цени за каустично печен и каустично печен и мелен магнезит — — — — —                                                                                                           | 1112   |
| 596. Спогодба за промена на затечените цени за вулкански туфови — — — — —                                                                                                                                             | 1112   |
| 597. Спогодба за промена на затечените цени за санитарна керамика — — — — —                                                                                                                                           | 1112   |
| 598. Спогодба за промена на затечените цени за концентрат на магнетит за тешко-течни сепарации — — — — —                                                                                                              | 1113   |
| 599. Спогодба за промена на затечените цени за рибини конзерви и за длабоко смрзнати доработени риби — — — — —                                                                                                        | 1113   |
| Исправка на Наредбата за начинот на остварување на премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо — — — — —                                                                    | 1113   |
| Одлука за решавање на спорот за организирање на Погонот во Загреб во основна организација на здружениот труд „Цијанизација-комерс“ во Загреб во состав на работната организација „Центар“ во Копер — — — — —          | 1114   |
| Одлука за оцена на согласноста на член 187 од Царинскиот закон со Уставот на СФРЈ — — — — —                                                                                                                           | 1115   |
| Меѓународни договори — — — — —                                                                                                                                                                                        | 645    |